



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ВЕЛЕС**

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.61/04,96/04, 67/07 и 156/09 и 47/11), член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес (“Сл.гласник на Општина Велес” бр.12/06,3/09 и 18/10),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден ____ .03. 2020 година го усвои,

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2020 ГОДИНА

Февруари 2021

1.Вовед

Општина Велес се наоѓа во централниот дел на Република Македонија на површина од 464,5 километра квадратни со 28 населени места и градот Велес , со 14 урбани и 19 месни заедници.

На територијата на Општина Велес живеат 55.108 илјади жители во 16.959 домаќинства со 20.717 станови (сите видови живеалишта). Од вкупниот број на жители 27.632 се мажи а 27.476 се жени.

Од вкупниот број на жители 46.767 се изјаснети како Македонци или 84,86 %, 2.406 се изјаснети како Бошњаци, 2.299 се изјаснети како Албанци, 1.724 се изјаснети како Турци итн.

Според школската подготовка структурата на целокупното население е следната и тоа со ССС има 20.491, со ВШС 1.553 , со ВСС 2.770 , со Магистратура 40 и со Докторат 7 лица.

.(Агенција за вработување на Р.Македонија)


П Р Е Г Л Е Д на невработени лица со состојба на 31.12.2019 година

Полова структура на лица кои барат работа			
Центар	Маж	Жена	Вкупно
Велес	1946	1888	3834

На територијата на општина Велес, согласно податоците од Државен завод за статистика со 31.12.2019 година, има вкупно 3834 невработени лица со следната структура по образование и полова структура:

Ред.	од 15-19 год.	од 20-24 год.	од 25-29 год.	од 30-34 год.	од 35-39 год.	од 40-44 год.	од 45-49 год.	од 50-54 год.	од 55-59 год.	60 год. И повеќе	Вкупно
сосостојба 31.12.2019	78	253	350	354	347	331	363	411	746	601	3834

Невработеност со сотојба 31.12.2019



Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години,

Велес	состојба 31 декември 2019				
	Вкупно	Микро	Мали	Средни	Големи
	1830	1310	491	20	9

На територијата на општината постојат 1.830 активни деловни субјекти во во 2018 година распоредени по следниве индустриски гранки, производни и услужни дејности :

Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември	2019
Земјоделство, шумарство и рибарство	92
Рударство и вадење на камен	11
Преработувачка индустрија	229
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	1
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината	6
Градежништво	89
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	603
Транспорт и складирање	169

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	90
Информации и комуникации	31
Финансиски дејности и дејности на осигурување	7
Дејности во врска со недвижен имот	9
Стручни, научни и технички дејности	186
Административни и помошни услужни дејности	32
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	4
Образование	30
Дејности на здравствена и социјална заштита	81
Уметност, забава и рекреација	38
Други услужни дејности	122
Вкупно	1830

Активни деловни Субјекти 31.12.2019



Извор: Државен завод за статистика (2019)

Од 01.07.2005 година согласно законот за децентрализација Општина Велес ги презеде основачките права на 8 основни, 4 средни и едно музичко училиште, народен музеј, матична библиотека, детска градинка и територијалната противпожарна единица како установи основани од општината кој се јавуваат како буџетски корисници.

Од 01.09.2007 година Општина Велес премина во втората фаза на децентрализација при што се превзеде целосно финансирањето на локалните установи за материјалните трошоци и платите на вработените лица.

Во текот на 2008 на 74 седница одржана на ден 24.10. превземени се оснивачките права на ученичкиот дом „Лазар Лазаревски“ но средствата за финансирање на домот сеуште не се трансферираат преку општина Велес.

Капиталните инвестиции за превземените надлежности и понатаму се надлежност на централната власт на Република Македонија.

2. Годишна сметка


За обавување на основните функции и преземените надлежности согласно законот за децентрализацијата, Советот на Општина Велес за тековната 2020 година донесе буџет во транспарентна постапка во две фази како нацрт и предлог во износ од **1.120.414.781** денари по програми согласно буџетско-резорското работење со следната структура на приходи и расходи:

Планирани приходи


Табела 1
во ден

Планирани приходи по видови	2019 год.	2020 год.	сооднос 2020/2019 %
Даночни приходи	152.467.000	167.231.221	109,68
Неданочни приходи	88.906.800	95.005.703	106,85
Капитални приходи	32.391.195	54.046.867	166,85
Трансфери	176.019.933	183.533.043	104,26
Блок дотации	493.672.657	572.567.393	115,98
Донации	42.461.595	48.030.554	113,11
Кредити	0	0	0
Вкупно планирани приходи	985.919.180	1.120.414.781	113,64

Планирани приходи по видови



Вкупно планирани приходи



Од погоре дадената табела се забележува дека Вкупно планираните приходи во 2020 година во однос на 2019 година бележат пораст од 13,64 %.

Порастот на вкупните приходи се должи пред се на зголемувањето на планираните капитални приходи од 66,85% и зголемувањето на блок дотациите за 15,98%.

Планирани расходи

Табела 2


во денари

Планирани расходи по видови	2019 год.	2020	сооднос 2020/2019 %
Плати,наемнини и Надоместоци	412.078.360	487.834.311	118,38
Резерви и недефинирани Расходи	1.450.000	2.796.552	192,86
Стоки и услуги	324.152.494	324.706.510	100,17
Каматни плаќања	10.000	10.000	100
Субвенции и Трансфери	94.960.371	68.164.804	71,78
Капитални расходи	144.370.397	227.955.046	157,89
Социјални бенефиции	600.000	650.000	108,33
Отплата на главница	8.297.558	8.297.558	100
Вкупно планирани расходи	985.919.180	1.120.414.781	113,64

Планирани расходи по видови



Вкупно планирани расходи



И кај вкупно планираните расходи во 2020 година споредено со планираните расходи за 2019 година се забележува пораст од 13,64% што е ист со порастот на планираните приходи а што е одраз на принципот на буџетска рамнотежа меѓу планираните приходи и расходи.

Кај дел од планираните расходи се бележи зголемување во однос на претходната година односно има зголемувањето кај резервите и недефинираните расходи, како и кај планираните капитални расходи.



Врз основа на усвоените програми кој се составен дел на буџетот на Општина Велес е реализирано извршувањето на буџетот како следува:

Табела 3

Вкупно реализирани приходи

во денари

Вид на приход	2019 год	2020	сооднос 2019/2018 %
Даночни приходи	129.042.790	126.529.896	98,05
Неданочни приходи	39.396.087	18.513.868	46,99
Капитални приходи	42.805.277	14.495.852	33,86
Трансфери	68.434.125	51.025.718	74,56
Блок дотации	455.365.604	503.910.421	110,66
Донации	18.024.445	12.113.892	67,20
Кредити	0	0	0
Депозити	21.725.411	45.808.901	210,85
Вкупно реализирани приходи	774.793.739	772.398.548	99,69




Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните приходи во општина Велес за 2020 година изнесуваат 772.398.548,00денари.

Споредба реализирани со планирани приходи

Табела 4
во денари

Планирани и реализирани приходи по видови	планирани 2020год.	реализирани 2020 год	% на остварување
Даночни приходи	167.231.221	126.529.896	75,66
Неданочни приходи	95.005.703	18.513.868	19,48
Капитални приходи	54.046.867	14.495.852	26,82
Трансфери	98.897.205	51.025.718	51,59
Блок дотации	509.721.430	503.910.421	98,86
Донации	42.981.554	12.113.892	28,18
Кредити	0	0	0
Депозити	152.530.801	45.808.901	30,03
Вкупно планирани и реализирани приходи	1.120.414.781	772.398.548	68,93

Планирани и реализирани приходи по видови



Вкупно планирани и реализирани приходи



Соодносот помеѓу планираните и реализираните приходи покажува 68,93% реализација во однос на планираното.

Табела 5
Вкупно реализирани расходи

во денари

Остварени расходи по видови	2019 год.	2020 год.	сооднос 2020/2019 %
Плати,наемнини и надоместоци	381.958.468	428.710.960	112,24
Резерви и недефинирани расходи	852.829	1.644.066	192,77
Стоки и услуги	184.568.945	124.845.788	67,64
Субвенции и Трансфери	92.408.233	53.609.737	58,01
Капитални расходи	70.831.387	89.827.615	126,81
Социјални бенефиции	495.000	513.000	103,63
Каматни плаќања	3.758	3.730	99,25
Отплата на главница	8.297.558	8.297.558	100
Вкупно остварени расходи	739.416.178	707.452.454	95,67





Од погоре дадената табела 5 може да се забележи дека вкупно реализираните расходи во општина Велес за 2020 година изнесуваат 707.452.454,00, денари .

Споредба реализирани со планирани расходи


Табела 6
во денари

Планирани и реализирани расходи по видови	планирани 2020 год.	реализирани 2020 год	% на остварување
Плати,наемнини и Надоместоци	487.834.311	428.710.960	87,88
Резерви и недефинирани Расходи	2.796.552	1.644.066	58,78
Стоки и услуги	324.706.510	124.845.788	38,44
Субвенции и Трансфери	68.164.804	53.609.737	78,64
Капитални расходи	227.955.046	89.827.615	39,40
Социјални бенефиции	650.000	513.000	78,92
Каматни плаќања	10.000	3.730	37,3
Отплата на главница	8.297.558	8.297.558	100
Вкупно планирани и реализирани расходи	1.120.414.781	707.452.454	63,14

Планирани и реализирани расходи по видови



Вкупно планирани и реализирани расходи



Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства

Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2020 година изнесува **10.991.233,00** ден. Овие средства преставуваат вишок на приходи за пренос во наредната година и се еднакви на вкупно остварената добивка во билансот на успех на буџетот на општината.

Во билансот на состојба со 31.12.2020 год. на име побарувања е искажан износ од **131.162.372,00** денари кој произлегува од:

Кумулирани побарувања по разни основи	Сума	Учество во %
Побарувања од граѓани – данок на имот	29.847.031	22,76
Побарувања од склучени договори за комуналии	428.249	0,33
Побарувања од данок на промет на недвижности	1.076.095	0,82
Побарувања од данок на наследство и подарок	713.771	0,54
Побарувања од фирми за регистрирана фирма	71.893.623	54,82
Побарувања – такса за користење на музика во локали	109.685	0,08
Побарувања од фирми за користење на ЈПП	2.632.362	2,00
Други побарувања	24.461.556	18,65
Вкупно	131.162.372	100



Вкупните обврски на Општина Велес на 31.12.2020 година изнесуваат **60.568.081,00** денари од кои :


- Вкалкуирани плати спрема вработените за декември 2020 - **3.572.507,00**
- Тековни обврски спрема добавувачи - **56.995.574,00 ден.**

Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за потрошена електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. за 2020 година.

Заклучно со 31.12 2020 година вредноста на постојаните средства на Општина Велес изнесуваат **984.498.764,00** денари со следната структура:

Р.б р	Постојани средства на Општина Велес	Вредност 2019	Вредност 2020	Сооднос 2020/2019 %
1	Нематеријални средства	6.351.256	6.914.499	108,86
2	Градежни објекти	201.427.973	203.842.667	101,19
3	Улици, патишта , тротоари и др. објекти	394.151.360	389.817.938	98,90
4	Опрема	50.713.808	52.951.897	104,41
5	Материјални средства во подготовка	273.507.690	330.971.763	121,01
Вкупно		926.152.087	984.498.764	106,29





3. Реализација по програми за извршување на буџетот


Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните програми:

- A - Совет на Општина
- D - Градоначалник
- E - Општинска администрација
- G - Локален економски развој
- F - Урбанистичко планирање и уредување на просторот
- J - Комунални дејности
- K - Култура
- L - Спорт
- T - Унапредување на здравствена заштита
- V - Социјална заштита –детски градинки
- N - Образование
- W - Противпожарна заштита


Програми	Планирано 2020	Реализирано 2020	реал/плани 2020 %
Противпожарна заштита	28.528.000	19.747.712	69,22
Социјална заштита	131.583.480	66.021.090	50,17
Здравствена заштита	7.000.000	3.598.925	51,41
Спорт и рекреација	5.630.000	3.633.140	64,53

Култура	37.159.686	15.606.270	41,99
Образование	538.984.534	369.201.806	68,49
Локален економски развој	61.827.527	35.128.917	56,81
Програма за уредување на градежно земјиште	183.777.000	100.490.036	54,68
Капитални трошоци на Општината	5.410.000	2.969.094	54,88
Општинска администрација	67.965.000	55.186.637	81,19
Месна самоуправа	200.000	128.824	64,41
Градоначалник	3.997.552	3.222.515	80,61
Совет на Општина	32.652.002	22.786.120	69,78
Заштита на животна средина	12.500.000	8.843.389	70,74
Урбанистичко планирање	3.200.000	887.979	27,74
Вкупно	1.120.414.781	707.452.454	63,14

Програми - 2020



реализирано/планирано 2020



А – Совет на општина

Во буџетот на Општина Велес за програмата на А - Совет на Општина од планираните 32.652.002,00 денари реализирани се 22.786.120,00 денари односно реализирана е програмата на советот со 69,78 %.

Советот на Општина Велес во 2020 година одржа 25 редовни седници. За работењето на членовите на советот во 2020 година на име надоместоци исплатени се 4.780.553,00 денари, односно 20,98 % од вкупната реализација. Од тековните резерви се потрошени средства во износ од 1.104.066,00 денари односно 4,84 %.

Преку програмата на Советот на општина Велес се реализирани и други потпрограми и тоа „Програма за активностите на општина Велес за поддршка на НВО секторот“ и „Програма за активностите на општина Велес во областа на социјалната заштита“. Подолу ќе бидат прикажани деталните извештаи по поделните потпрограми кои се реализирани преку програмата на Советот на општина Велес.

Д – Градоначалник

Во програмата на градоначалник од планираните 3.997.552,00 денари во буџетот реализирани се 3.222.515,00 денари односно 80,61 %.

Најголем дел се однесуваат за исплатени плати и надоместоци од плати во износ од 1.261.426,00 денари односно 39,14 %. Од тековните резерви во програмата на градоначалник се потрошени 540.000,00 денари или 16,75 % и истите се однесуваат за исплата по основ на смрт на вработен или член на потесно семејство за вработените во општината и општинските установи. За исплата на отпремнини по основ на пензионирање на вработени во општинските јавни институции се исплатени средства во вкупен износ од 1.289.622,00 денари односно 40,02 % од вкупната реализација.

Е – Општинска Администрација

Во вкупниот буџет на Општина Велес за реализација на оваа програма беа предвидени средства во износ од 67.965.000,00 денари, а се реализирани 55.186.637,00 денари или 81,19 %.

Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за вработените во општинската администрација во износ од 33.146.478,00 денари односно учеството во однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува 60,06 %. За стоки и услуги (патни и дневни расходи, комунални услуги, греење, комуникација, транспорт, ситен инвентар, тековно одржување, договорни услуги, други тековни расходи и привремени вработувања) и субвенции и трансфери се потрошени 22.040.458,00 ден или 39,94 % од вкупната реализација по програма Е-Општинска администрација.

Во истата програма за капитални расходи реализирани се средства во износ од 2.969.094,00 денари од планираните 5.5410.000,00 денари или 54,88 %. Најголем дел се реализирани преку годишната програма за ИТ, и нешто за реконструкција на делови од имотот на Општината.

Во рамки на буџетската програма Е-општинска администрација се реализирани активности на Општина Велес во областа на развојот на информатичката технологија во 2020 година.

Извештај за реализација на годишна програма за ИТ за 2020 година

Трошковно место	Планиран износ	Фин. Програма	Реализиран износ	Разлика	Реализација на програма
20-Е0.Тековно одржување или надградби на хардвер и системски софтвер (Server, Exchange, SQL)	700.000,00 ден	Е0	645.850,00 ден	54,15	92.26%
20-Е0.Трошоци за одржување на апликации од трети лица, хостирање и хостирани услуги (mkhost / marnet / edusoft / mbs/foxit ...)	55.000,00 ден	Е0	295.045,00 ден	254,955	53.64%
20-ЕА.Купување на информатичка опрема (компјутери, сервери, принтери, мрежна опрема ...)	1.031.180,00 ден	ЕА	1.031.180,00 ден	0	100.00%
20-ЕА.Набавка на софтвер и лиценци (Office / SQL/ SharePoint)	918.820,00 ден	ЕА	724.959,00 ден	193,861	78.90%
20-ЕА.Набавка на услуги ГИС инфраструктура за Општина Велес	400.000,00 ден	ЕА	348.336,00 ден	51,664	87.08%
20-ЕА.Надградба на SharePoint (DMS)	646,99 ден	ЕА	0,00 ден		0%
20-ЕА.Надградби на ИТ систем (надградби на системи и податоци)	708.000,00 ден	ЕА	708.000,00 ден	0	100.00%
20-ЕА.Купување на таблети	1.300.000,00 ден	ЕА		0	0%

Образложение:

Активностите предвидени во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на информатичката технологија (ИТ), во текот на 2020 година беа насочени кон обезбедување на континуирано функционирање на информатичкиот систем, негова надградба, како и на остварување на целите дефинирани во рамки на стратешките документи од областа на ИКТ.

Во 2020 година, продолжија активностите кои беа започнати во 2017, 2018 и 2019 година на Географско информацискиот систем (ГИС) заедно со ЈКП Дервен.

Во текот на 2020 година, продолжи и процесот на надградба на серверските платформи, како и процесот на миграција и надградба на нови верзии на целиот информатички систем.

Инсталиран и пуштен во употреба е и нов мониторинг систем за потребите на Одделението за ИТ.

Се обезбедија 260 таблети кои ќе бидат распределени помеѓу учениците од семејствата кои се во тешка социјална ситуација и не се во можност да ги набават.

Поголемиот дел од планираните надградби и сетирања на системот во оваа фаза Одделението за ИТ успеа самостојно да ги направи и без притоа да ангажира трети лица за тоа, со што се направени значителни заштеди.

Врз база на превентивното одржување на системот, соодветното планирање и користење на гарантните периоди на опремата, во текот на 2020 година немаше поголеми проблеми и потреба од ангажирање на трети лица за одржување и сервисирање.

Останатите активности се тековни е се однесуваат на континуирано одржување на информатичкиот систем, на хардверско и апликативно ниво.

ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот
на Општина Велес за 2020 година

Ф20 Уредување на градежно земјиште

- Ф20 Уредување на градежно земјиште (за надзор над изведба на градежни објекти, геодетските услуги и геомеханички испитувања од предвидените средства во износ од 2.200.000,00 денари се потрошени средства во износ од 837.764,00 денари (38,08%). Реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за 2020 година беше континуирано контролирана од ангажираните фирми за вршење на надзор над квалитетот и количините на изведени работи. За потребите на општината се изработуваа елаборати за геодетски услуги како за нумерички податоци, ажурирани подлоги за тековни и планирани проекти и пренесување на проекти на терен. Се извршија дополнителни испитувања при реализација на патниот правец до село Сливник, низ село Сливник и до село Бузалково.

Ф30 Уредување на простор во рурални подрачја

Во село Оризари се изврши санирање на оштетувања на пат после невреме, се бетонираше улица во Населба Отовица и се прошири пристапот кон селото со асфалт, се изврши бетнирање на улица во село Раштани, се бетонираше дел од улица Даме Груев во село Иванковци, се избетонира пристапниот пат кон селските гробишта во село Караслари и се избетонира улица во село Бузалково.

Од предвидените средства во износ од 4.300.000,00 денари се потрошени средства во износ од 3.460.690,00 денари (80,48 %).

ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) – изработка на проектна документација за инфраструктура:

Се изработи Основен проект за изградба на атмосферска канализација за заштита на фудбалско игралиште во Горно Оризари. Се изготви идејно решение за поврзување на градот со Населба Речани. Се изработи Основен проект за реконструкција на 6 делови од кровната конструкција на зградата на Општина Велес, Основен проект за реконструкција на спортска сала на ООУ Кирил и Методиј Велес, како и потребните ревизии на проектните решенија.

Се изработија проекти за : водовод и канализација и тоа:

Основен проект за водоснабдување и прибирање и одведување на отпадни води во Населба Речани;

За улици и патишта:

Се изготви Основен проект за улиците Братство, Ризо Ризов и Нонча Камишова во Горно Оризари.

Основен проект за потпорен ѕид на Езеро Младост за стабтабилност на пешачката патека како дел од проектот Смарт езеро Младост, прва иновативна туристичка атракција во Македонија со зафаќање на водите од паркингот и прочистување со сепаратор за масло.

Основен проект за потпорен ѕид на ул.Благој Горев број 125 КП 7519 КО Велес.

Основен проект за дополнителни паркинг места наспроти МИ Брако Велес.

Основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на улиците Крсте Мисирков спој со Борис Трајковски.

Основен сообраќаен проект за утврдување на еднонасочен режим на сообраќај на улиците Архиепископ Михаил и дел од Љубен Весов .

Елаборат за постапување на урбана опрема за надстрешница за чување на велосипеди.

Основен сообраќаен проект за утврдување на еднонасочен режим на сообраќај и воведување на велосипедска патека.

Основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на улици во УЕ VII, блок 42, локалитет Касарна – опфат 3 во Велес

Основен сообраќаен проект за времена измена на режим на сообраќај, за време на изведување на градежни активности (реконструкција) на Анти туберкулозен диспансер – АТД во Велес.

Основен сообраќаен проект за времена измена на режим на сообраќај, за време на изведување на градежни активности – изградба на систем за водоснабдување.

За голем број од проектите изготвени се Елаборати за заштита на животната средина.;

Се изготви инвестиционо техничка документација за втората фаза од гасификација за градот .

Во текот на 2020 година се јави потреба од експропријација на земјиште за да може да функционира препумпната станица за прибирање и одведување на фекалните води во Населба Отовица.

Од предвидените средства во износ од 6.870.000,00 денари се потрошени средства во износ од 3.931.157,00 денари (57,22%).

Ј Комунални дејности

Од предвидените средства во износ од 141.742.000,00 денари се потрошени средства во износ од 62.350.046,00 денари (43,99 %).

Ј00 Одржување на урбана опрема

Се вршеше континуирано одржување на поставената урбана опрема и промена на оштетени делови на улиците низ градот и во детските забавни паркови.

Од предвидените средства во износ од 1.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 239.422,00 денари (23,94%).

ЈН0 Урбана опрема (капитални расходи)

Во текот на цела година се врши набавка на урбаната опрема и нејзино поставување. На барања на граѓани се поставуваа клупи, ракофати и огради на повеќе локации низ градот. Поставената урбана опрема тековно се одржуваше. Во 2020 година се поставени ракофати во високите зони на градот. Огради се поставија на повеќе улици низ градот по доставени барања од граѓани. По издадени налози се постапуваше околу редовното одржување на украсните фонтани во градот, а со средства од буџетот се изврши реконструкција на фонтаната во Младински парк како и замена на оштетена машинска опрема. Се изработија и поставија заштитни столбчиња на дел од тротоарите низ градот.

Од предвидените средства во износ од 4.600.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.530.768,00 денари (55,02 %).

Ј10 Снабдување со вода

Се вршеше тековно одржување на системите за водоснабдување во населените места. Се вршеше дотур на питка вода за населените места во кој постоечките изворишта не задоволуваа или пресушија.

Од предвидените средства во износ од 800.000,00 денари се потрошени средства во износ од 14.160,00 денари (1,77 %).

ЈГ0 Изградба на системи за водоснабдување

Се продолжи со проширување на водоснабдителен систем во градот. Се прошири мрежата за водоснабдување на улица новопроектирана кон комплекс згради во Нова Населба. Се прошири мрежата за водоснабдување на Езеро Младост за околу 170м. Од предвидените средства во износ од 2.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 540.371,00 денари (27,02 %).

Ј20 Одведување и пречистување на отпадни води

Се изврши редовно чистење на каналите за атмосферска канализација. Во село Бузалково, Иванковци и Горно Оризари се вршеше тековно одржување на постоечките линии. Се изградија атмосферски канали на повеќе локации. Од предвидените средства во износ од 1.600.000,00 денари се потрошени средства во износ од 735.177,00 денари (45,95 %).

ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Се изведе фекална канализација во Населба Отовица, село Бузалково и Сливник. Се започна со реализација на проектот за прибирање и симнување на атмосферските води од улица Љубљанска. Се изгради фекална канализација за прибирање и одведување на фекални отпадни води од комплексот Вел Сити. Од предвидените средства во износ од 7.030.000,00 денари се потрошени средства во износ од 5.373.452,00 денари (76,44 %).

Ј30.Јавно осветлување

Од оваа ставка се изврши наплата за потрошената електрична енергија, одржувањето на јавното осветлување, новогодишно украсување на градот, се изврши набавка на репро материјал за јавното осветлување, се прошируваше постоечката мрежа за улично осветлување. Во текот на 2020 година сервисирани се 742 сијалични места, што претставува зголемување за 125 сијалици или 20% зголемување во однос на 2019 година. Од предвидените средства во износ од 19.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 15.762.198,00 денари (82,96%).

ЈА0.Изградба на јавно осветлување

Се изврши проширување на мрежата за улично осветлување во градот и населените места, реконструкција на мрежи каде што ЕВН врши реконструкција на мрежите и поставување на ново мерно место. Проширување на мрежата за улично осветлување со поставување на нови столбови и поставување на нови светлечки тела вкупно 121 или 18% помалку во однос на 2019 година. Се изврши проширување и на мрежата за улично осветлување во должина од 7370 м нова мрежа за улично осветлување, а за реконструкција на постоечка мрежа пуштени се 7800м нов кабел. Со цел отстранување на дефектите во мрежата за улично осветлување стручните екипи на избраните економски оператори интервенирале 77 пати што е 50 % помалку во однос на 2019 година. Од предвидените средства во износ од 5.100 000,00 денари се потрошени средства во износ од 3.070.801,00 денари (60,21 %).

J60 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режимот на сообраќај

Во 2020 година реализирани се следните зафати:

Се изврши прередување на камени коцки на дел од улица Петре Милевски.

Поради енорни оштетувања после случено невреме се изврши бетонирање на дел од Нада Бутникошарова со површина од 459м² и дел од Петре Алчев со површина од 540м².

Се изведе потпорен ѕид во близина на Железен мост поради обрушување на дел од земјиштето. Се изврши чистење на банкини на локалните патишта, како и овозможување на прегледност на вертикалната сигнализација низ градот. Во неколку наврати се изврши крпење на ударни дупки низ градот, на реакција на жителите се изврши тампонирање на банкини на локалните патишта. Зимското одржување на локалните патишта се вршеше тековно, се изврши набавка на потребните количини на индустриска – камена сол. Се изврши изведба на хоризонтална сигнализација (осовинско одбележување, автобуски стојалишта, такси станици, пешачки премини) и др.Редовно се пушташе градежна механизација за санирања на оштетувања на локалните патни правци.

Од предвидените средства во износ од 12.700.000,00 денари се потрошени средства во износ од 6.011.972,00 денари (47,34 %).

ЈД0 Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

Се изгради армирано бетонски коловоз на дел од улица Богдан Прличков согласно инвестиционо техничка документација;

Во 2020 година се бетонирани следните улици:

Се избетонира дел од улица Тодорче Николовски во Населба Шорка со површина од 363м²;

Се реконструираше дел од улица Крушевска со површина од 377м²;

Се избетонира крак од улица Бошко Златанов со површина од 251м²;

Се избетонира крак од улица Трајче Петкановски со површина од 624м²;

Се избетонира дел од улица Маца Овчарова со површина од 333м²;

Се реконструираше дел од улица Невена Ѓеорѓиева Дуња со изведба на скали;

Се бетонираше дел од улица Максим Горки со површина од 230м²;

Се бетонираше дел од улица Васил Иљовски со површина од 340+772м²;

Се реконструираше дел од улица Петре Алчев со површина од 363м²; и

Се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој бетон.

Во 2020 година се изврши реконструкција на дел од улица Крсте Мисирков со површина од 796м², се реконструираа дел од улица Партение Зоографски и улица Мицко Козар со површина од 2410м². Се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој асфалт на повеќе локации во неколку наврати во текот на годината.

Во 2020 година се изврши прередување на префабрикувани бетонски елементи на дел од улица Кирил и Методиј со површина од 236м², и спојот на Кирил и Методиј со Славе Петков, се санираа оштетувањата на тротоарот кај Мало Мовче, се поплочи со префабрикувани бетонски елементи дел од улица Методија Андонов Ченто со површина од 409м², се постави бехатон на тротоарите на улица Живко Фирфов, Крсте Мисирков, и Киро Кучук. Се реконструираше комплетно тротоарот на улица Благој Ѓорев од Театарот до спој со улица Алексо Демниев. Се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој бехатон на повеќе локации во неколку наврати во текот на годината (на ул.Васил Ѓоргов, Љубен Весов, Прохор Пчински и др.)

Во 2020 година се изведоа следните потпорни ѕидови:

Потпорен ѕид на Рилски Конгрес;

Се санираа оштетувања на потпорен ѕид на улица Кирил и Методиј;

Се изведе потпорен ѕид на локален пат Велес Бузалково;

Се изведе ограден ѕид на Болница кој беше отстранет при изведба на проширувањето на улица Самоборска.

За интервентно санирање на нестабилни карпести блокови од страна на граѓани беше доделен градежен материјал со кој граѓаните сами извршија зафати за бетонирање на улици. Со материјали издадени од Општина Велес се изврши бетонирање на краци со завршен слој земја и изведба на потпорни ѕидови.

Се изврши санирање на автобуските постројки низ градот.

Се заврши со започнатиот проект за реализација на сообраќајни решенија на повеќе крстосници низ градот.

Од предвидените средства во износ од 34.852.000,00 денари се потрошени средства во износ од 24.115.750,00 денари (69,19 %).

ЈМ0 Паркови и зеленило (капитални расходи)

Средствата предвидени за подигнување и реконструкција на нови зелени површини се потрошени за уредување на просторот пред зградите на улица Крсте Мисирков каде се изврши отстранување на времените објекти.

Од предвидените средства во износ од 1.500.000,00 денари се потрошени средства во износ од 444.643,00 денари (29,64 %).

Ј80 Други комунални услуги

Во 2020 година се вршеше отстранување на објекти склони на рушење поради опожареност како и активности при појава на одрони.

Од предвидените средства во износ од 1.800.000,00 денари се потрошени средства во износ од 791.127,00 денари (43,95 %).

ЈЛ0 Други комунални услуги (капитални расходи)

Се работеше на санирања на оштетувања на кејот на река Вардар и се изврши уредување на прва плажа на Езеро Младост.

Со активности за изведба на Покриен Градски Пазар за што беше обезбеден износ од 40.000.000,00 не беше започнато бидејќи не располагаваме со правосилно Одобрение за градење.

Од предвидените средства во износ од 42.260.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.463.136,00 денари (3,46 %).

ЈЛА Други комунални услуги (капитални расходи)

Една улица во Сателитската Населба Езеро Младост се асфалтираше, но наплатата ќе се врши во наредната година.

ЈЕ0 Изградба на простори за паркирање

Се тампонираше времен паркинг на локација во непосредна близина на Мало мовче, се тампонираше површина предвидена за паркинг до Еко камп на Езеро Младост и на локација поранешен објект за АД.

Од предвидените средства во износ од 4.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.257.069,00 денари (31,43 %).

Дел од изведените активности во 2020 година согласно Договорите и динамиката за исплата на доставените ситуации ќе се реализира во 2021 година. Финансискиот дел

од извештајот се однесува на изведените работи кои се наплатени. Изведените работи кои не се исплатени не се вкалкуирани во процентуалниот износ на реализација. Од вкупно предвидени средства во износ од 155.112.000,00 денари потрошени се 70.579.657,00 денари или 45,50%.

Извештај
од работата на Одделението за урбанизам за 2020 година

1. Урбанистички планови

- Во 2020 година донесени се:
- Детални урбанистички планови

1. Детален урбанистички план за дел од УБ 32 во УЕ IV и дел од УБ 47 во УЕ IX, Општина Велес
2. Детален урбанистички план од урбан блок 32, урбана единица 4, Општина Велес

- **Локална урбанистичка планска документација**

1. Локална урбанистичка планска документација за А4-Времено сместување, на КП 888/2, КО Сујаклари, Општина Велес

- **Архитектонско-урбанистички проекти**

1. Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Г4-стоваришта на КП 1406/2, 1404, 1406/1, КО Башино Село, Општина Велес
2. Архитектонско-урбанистички проект за стопански комплекс, со класа на намена Г2 - лесна и загадувачка индустрија, за градежна парцела 1.02 на КП бр. 1541/14, КО Караслари, општина Велес
3. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГП 4 ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ 7, ДЕЛ ОД УБ 40, КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕС
4. Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс со намена Г2 – Лесна индустрија на ГП 1.01, м.в. Ашауа, К.О. Караслари, Општина Велес
5. АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за поделба на градежна парцела ГП 1.05 од ДУП за дел од УЕ VII И Б39, КП бр. 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919- Општина Велес. Одлука бр 07-5668/3 од 14.07.2014 година

2. Градежно земјиште

- **Јавно наддавање**

Во текот на 2020 година по пат на електронско јавно наддавање беа отуѓени вкупно 2 градежни парцели. Вкупно прибраните средства изнесуваат 59 098 денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на Општина Велес, а останатите 20 % влегуваат во Буџетот на Република Северна Македонија.

- **Непосредна спогодба**

Во текот на 2020 година примени се 21 барања за отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба од кои решени се вкупно 17 барања од кои се прибрани вкупно 424 451 денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на Општина Велес, а останатите 20 % влегуваат во Буџетот на Република Македонија.

Донесени се 7 решенија за прекин и едно решение за одбивање.

Одобренија за градење

Предмет	Во постапка	Одбиени-повлечени-жалба	До 31.12.20 завршени
Одобрение за градење,надградба, доградба и и инфраструктура	18	4 повлечени 4 одбиени	37
Решение за адаптација и пренамена	2	1 одбиено	2
Решение за реконструкција	6	4 одбиени	10
Одобрение за подготвителни работи	/	/	/
Решение за објекти без одобрение за градба	4	/	21
Решение за измени во тек на градба	2	1 повлечено	19
Решение за промена на инвеститор	/	1 одбиено	3
Известување за почеток на градба	/	/	19
Потврда за усвојување на идеен проект	4	/	23
Вкупно од е-градеж.дозвола	36	15	134
Извод од ГУП			87
Извод ДУП			120
Извод од општ акт			65
Извод од УПВНМ			11
Извод ЛУПД			2
Изводи МФ			70
Извод од план-електронски			58
Потврди			135
Мислења за легализација			223
Микролокациски услови			6
Пресметка за урбана опрема			72
Одобрение за вршење дејност			2
Одобрение за урбана опрема			73
Правосилни заверки на документи			5
Записници од продажба на градежно земјиште			1
Службени белешки			9
Писма и други документи			135
Вкупно од други документи			1 074
			Заедно 1 259

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2020 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој за 2020 година беше донесена во транспарентна постапка како и во изминатите години, во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно планираните средства за 2020 година изнесуваа 12.965.242 ден (со последната измена на програмата во октомври, 2019 конечниот износ изнесуваше на 60.741.222 ден. средства од буџетот на Општина Велес и од други домашни и меѓународни институции како поддршка за спроведување на проекти од важност за локалниот економски развој како и проекти кои беа реализирани со надворешна финансиска помош. Согласно насоките на Министерството за финансии за подготовка на буџетите на општините, Општина Велес првата промена ја направи во декември 2019, со кретење на средствата за кои сеуште немаше потпишано договор за реализација, иако за истите имаше добиено согласност за реализација од институциите кои ги финансираа проектите.

Согласно овие насоки, одделението за ЛЕР доби потреба неколку пати во текот на годината, согласно потпишаните договори за реализација на проекти по претходно испратени апликации да прави измена на Програмата за ЛЕР. Со последната измена во Програмата за ЛЕР, средствата добија вкупен износ од 60.741.222 ден. Од кои 16.939.714 средства на Општина Велес и 43.801.508 ден. Средства од надворешни донатори и меѓународни програми.

Активностите во одделението согласно програмата опфаќаа активности за реализација на веќе започнатите проекти, поднесување на нови проектни апликации како и обезбедување на проектно техничка документација за идни апликации на проекти.

Согласно последната измена Програмата за ЛЕР опфати вкупно 22 точки по однос на конкретни проекти и активности.

Средствата од домашните институции во најголем дел се однесуваат на проектите финансирани од АФПЗРР за изградба на пат до С.Сливник, улици во с. Сливник како и патот за унапредување на туризмот до локалитетот Пешти. Покрај овие средства, програмата се финансираше и преку проектот финансиран од Програмата РомАктед за реконструкција на тоалетите во ООУ „Панко Брашнар“, Преку ЛРЦП за проектот „Смарт езеро Младост“ и одобрените средства од Светска Банка за „Реконструкција на кровот на СОУ „Јовче Тесличков“ и преку Бирото за регионален развој за реконструкција на улица во селото Иванковци.

Овие проекти започнаа со реализација во 2019та година и истите беа завршени во 2020 година, но, дел продолжуваат со активности и во 2021 година поради одложувањата на роковите со светската пандемија настаната од вирусот Ковид-19. По однос на точките во програмата средствата беа распределени на следниот начин:

ПРОГРАМА ЗА ЛЕР 2020						
Ред бр	Програма	Наслов	Општина Велес	Надворешни фондови	Севкупно	Реализирани средства
1	Г1	Учество во проекти финансирани од домашни и меѓународни фондови	0,00	365000	365.000,00	0,00

2	ГА	Проект финансиран преку програмата РомАктед на Европската комисија за реконструкција на тоалетите во спортската сала на ООУ „Панко Брашнар“	515.000,00	656.829,00	1.171.829,00	1.028.799,00
3	ГА	Проект финансиран од ЕУ преку ИПА програмата, раководен од светска банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост- Прва иновативна туристичка атракција во Македонија“ - активности за инфраструктура	0,00	5.424.776,00	5.424.776,00	0,00
4	Г1	Проект финансиран од ЕУ преку ИПА програмата, раководен од светска банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост- Прва иновативна туристичка атракција во Македонија“ - активности видливост, конференции и настани и учество во проектот	1.534.676,00	1.158.900,00	2.693.576,00	195.242,00
5	ГА	Уредување на улица во с.Иванковци	546.236,00	632.459,00	1.178.695,00	1.178.695,00
6	ГА	Асфалтирање на постоечки земјен локален пат помеѓу селата Сливник и Бузалково - финансиран од АФПЗРР преку мерка 321 за рурален развој/ апликант	3.552.098,00	14.555.226,00	18.107.324,00	3.786.951,00

		Општина Велес				
7	ГА	Изградба на улици низ село Сливник во должина од 1 км - финансиран од АФПЗРР преку мерка 322 за рурален развој	1.430.687,00	5.197.864,00	6.628.551,00	738.927,00
8	ГА	Асфалтирање на постоечки земјен пат до локалитет пешти - финансиран од АФПЗРР преку мерка 323 за рурален развој	0,00	12.670.000,00	12.670.000,00	12.660.302,00
9	Г1	Поддршка на Центарот за развој на ВГР	600.000,00	0,00	600.000,00	551.080,00
10	ГД	Мерки за енергетска ефикасност во објекти во сопственост на Општина Велес	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
11	Г1	Одржување на постоечките стандарди за квалитет и воведување на нови меѓународни стандарди, обуки, тренинзи и семинари	50.000,00	0,00	50.000,00	14.089,00
12	Г1	Стратешки документи; Консултантски услуги(изработка на елаборати, студии, проекти, извештаи)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
13	ГА	Реконструкција на кров во ССОУ „Јовче Тесличков“	1.665.000,00	3.090.454,00	4.755.454,00	4.740.033,00
14	Г1	Изградба на потисен цевковод за водоводен систем во ИЗ „Мамутчево“	4.521.017,00	0,00	4.521.017,00	4.521.017,00
15	Г1	Маркација на велосипедски патеки	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

16	ГА	Техничка документација за велосипедски патеки	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
19	Г1	Билатерални и меѓународни проекти и активности со партнери од странство	150.000,00	0,00	150.000,00	3.440,00
21	Г1	Поддршка на ЛАГ „Вардар Леадер“ за имплементација на проект	125.000,00	50.000,00	175.000,00	39.828,00
22		Замена на дрвени прозорци со ПВЦ во училиштата на територија на Општина Велес				
		ВКУПНО	16.939.714,00	43.801.508,00	60.741.222,00	29.458.403,00

Во однос на реализацијата на средствата, во точка 1 „Учество во проекти финансирани од домашни и меѓународни фондови“ одделението ги искористи овие средства со цел да има резервни средства за спроведување на проекти во текот на годината при измените на програмата со цел да направи финансиски простор со кој ќе ги поддржи проектите за кои беа потребни истите. Од првично планираните 500.000 денари, износот до крајот на годината со префрлање на овие средства во другите точки во програмата се намали на 365.000 денари.

Во точка 2, „Проект финансиран преку програмата РомАктед на Европската комисија за реконструкција на тоалетите во спортската сала на ООУ „Панко Брашнар“. Општина Велес започна и со реализација на проектот иако се соочи со голем проблем при истата поради корона кризата. Покрај почетно планираните средства кои беа обезбедени со трансфер од други точки во програмата, општина Велес успеа да направи целосна реконструкција на тоалетите во спортската сала на ООУ „Панко Брашнар“ и го санираше проблемот со кој водата од спортската сала протекуваше во соседните комерцијални објекти и успеа да обезбеди и дополнителни средства за справување со корона кризата со кои општината набави 35 таблети за деца од ромската етничка припадност, таблети кои дополнително ќе бидат доделени во текот на 2021 година со цел овие деца да имаат можност електронски да ја следат наставата.

Во точките 3 и 4 беа предвидени средства за реализација на проектот финансиран преку Европската Унија преку ИПА Програмата и раководен од Единицата за спроведување на Проектот за локална и регионална конкурентност во надлежност на вице-премиерот за економски прашања кој се спроведува според протоколите на Светска Банка. Плаќањето за сите инфраструктурни зафати изведени на терен (пешачки патеки, нова урбана опрема, уредување на еко камп со парк на авантури, пристапни патишта до туристички објекти и др.) во рамките на овој комплексен проект е извршено од сметката на проектот со која управува ПРЛК. Средствата за учество на Општина Велес на истата сметка кои

се однесуваат на инфраструктурата, според насоките од Единицата на ПРЛК се префрлени во буџетот за 2021 година и се плалнирни за исплата на завршните активности на проректот. Поради ситуацијата со Ковид 19 која предизвика доцење со градежните работи од страна на изведувачите, со одобрување од ЕУ, рокот за реализација на проектот е продолжен до јуни 2021 година.

Од искористените средства, искористени се вкупно 195.242 денари исплатени за дизајн на промотивните активности.

Во однос на точка 5, Општина Велес обезбеди средства преку Бирото за регионален развој за реконструкција на улица во с. Иванковци, меѓутоа иако реализацијата на терен беше целосно завршена во 2019 година, средствата од страна на Бирото пристигнаа на последниот ден од годината па токму затоа средствата беа исплатени следната година односно од Програмата за 2020 година и за истото поднесе извештај до Бирото за регионален развој за реализацијата на проектот.

Во точка 6 и 7 беа предвидени средства за реализација асфалтирањето на патот до с. Сливник како и улиците кои се наоѓаат во с.Сливник. Реализацијата на проектите беше започната во текот на претходната 2019 година и истата продолжи во 2020 година. Од страна на АФПЗРР беа исплатени средствата во износ на авансот од 20% додека Општина Велес целосно ги исплати средствата за ДДВ од оваа програма. Проектите се предвидени за целосна финансиска реализација во Програмата за ЛЕР за 2021 година кога после завршниот надзор од страна на АФПЗР средствата целосно ќе бидат префрлени до Општина Велес и ќе бидат исплатени на изведувачот кој ги заврши градежните работи.

Во точка 8, предвидени беа средства за асфалтирање на пристапниот пат до локалитетот „Пешти“. Согласно решението издадено од страна на АФПЗРР, Општина Велес започна јавна набавка и ангажираше изведувач. Градежните работи на терен беа завршени во 2019 година но средствата за реализација беа префрлени во декември 2020 година по што ќе само следеше исплаќање кон изведувачот и затворање на овој проект.

Во точка 9, Општина Велес предвиди средства за поддршка на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион која произлегува од договорот помеѓу Општините за основање и финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Вкупниот износ на реализација за оваа ставка изнесува 551.080 денари.

Во однос на точка 10, Општина Велес ги предвиди средствата за поддршка и промоција и реализација на мерки од областа на енергетската ефикасност. Средствата од оваа Програма беа добиени како грант од Швајцарската агенција за развој и УНДП. Со овој проект се реализираше изградбата на лифт во зградата на Гимназијата „Кочо Рацин“ како и нивелација на 23 ивичњаци на тротоари со пешачки премини со цел олеснување на пристапот на лицата со посебни потреби како и оние кои имаат потешкотии во движењето. За овој проект, Општина Велес од сопствени средства финансираше изработка на промотивно видео за завршниот настан во износ од 15.002 денари, додека средствата добиени од страна на Швајцарската агенција за развој и беа реализирани беа во износ од 2.631.591 денар.

Во точка 9 беа предвидени средства за поддршка и промоција и реализација на мерки од областа на енергетската ефикасност. Овие средства не беа реализирани поради тоа што главните инвестиции од оваа област беа финансирани преку програмата на одделението за животна средина.

Во областа на енергетската ефикасност, или точка 10, општината најголем дел од овие средства префрли во другите точки на програмата и нивниот износ беше значително намален во однос на изминатите години. Износот кој остана во програмата

не беше доволно голем за да се спроведе проект од значителни размери меѓутоа активностите ова поле не застанаа во текот на годината, затоа што поголем дел од активностите се реализираа од други програми или донатори. Така во ООУ „Блаже Конески“ со аплицирање на проект до македонската влада се доби грант од 1,9 милиони и се реконструираа 150 M² прозори а исто така од друга програма од владата се исплатија субвенции за Сончеви колектори. Додека со техничката документација која се изработи предходната година се направи реконструкција на топловодниот систем на ООУ „Блаже Конески“ со средства од Министерството за образование.. За реализацијата на овие активности, одделението за ЛЕР води и посебен извештај кој годишно се поднесува до Агенцијата за енергетика и Советот на Општина Велес.

Во точка 11, 14.089 денари се исплатени за редовна проверка на Системот за управување со квалитет базиран на стандардот ISO 9001:2015. Вкупно 25.488 денари се исплатени за обука на двајца интерни проверувачи за меѓународниот стандард ISO 9001:2015.

Точка 12 Стратешки документи; Консултантски услуги(изработка на елаборати, студии, проекти, извештаи). Во рамките на оваа програмска точка, одделението за ЛЕР изготви и објави тендер за подготовка на Стратегијата за локален економски развој меѓутоа поради неповолните финансиски износи на понудите, тендерот беше поништен и средствата се пренаменети за наредната година.

Во врска со Студијата за јавен градски превоз која требаше да биде финансирана од оваа точка на програмата сеуште сме во очекување на одобрување на апликацијата во Фондот за техничка поддршка финансиран од УНДП и СИДА. Во зависност од висината на одобрените средства, истите заедно со учество на Општина Велес ќе бидат вклучени во програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој, во 2021 година. Во точка 13, Реконструкција на кров во ССОУ „Јовче Тесличков“, Општина Велес ги реализираше во целост проектните активности и ги искористи средствата наменети за овој проект. Проектот е целосно завршен и реализиран и за истиот се исплатени средствата

Изградба на потисен цевковод за водоводен систем во ИЗ „Мамутчево“ е проект кој беше целосно реализиран од страна на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион а делумно беше финансиран од Општина Велес и Бирото за регионален развој. Средствата за овој проект согласно договорот помеѓу општината и центарот се префрлени кај центарот и со завршувањето на проектот средствата се исплатени до изведувачот, а проектот е реализиран целосно.

Во однос на точките 15 и 16 односно „Маркација на велосипедски патеки“ и „Техничка документација за велосипедски патеки“ општина Велес преку европскиот проект за недела без автомобили се обиде да најде изведувач за велосипедска патека до ридот „Вршник“ тоа од Северниот дел на Велес (Пумпната станица на ЈКП Дервен) па се до врв Вршник, во должина од 1,5км каде што ЛАГ Вардар Леадер спроведува проект за уредување на просторот со летниковци и осветлување. Во планот за оваа Европска недела на мобилност беше да се ангажира градежна фирма која ќе изгради велосипедска патека, а беа планирани средствата од нашето одделение и дополнително од Комуналното одделение.

Изградбата на оваа велосипедска патека не се реализира поради временските услови, и поради неможност на ангажман на градежни фирми. Истите не се нафатија поради малиот финансиски износ и поради тоа што биле ангажирани на повеќе локации.

За „Техничка документација за велосипедски патеки“ ставката не беше реализирана поради тоа што немавме одредено на која локација би правеле техничка документација, односно немавме план, јасна и комплетна слика за изградба на велосипедска патека, а средствата за набавка на техничка документација беа со мал

финансиски износ, за што во програмата за 2021 година предвидени се значително поголем број на средства за да се надмине овој проблем.

По однос на Точка 17 – Беа исплатени средства за сместување на делегација на асоцијацијата АЛМА од Алзас. Со асоцијацијата е договорена нова активност за обезбедување на донација во едукативни и медицински материјали за општините Велес и Берово што треба да се реализира до март 2021 година. Општина Велес како еден од трие основачи на ЛАГ-от, во тековната 2020 година, во април 2020 година изврши уплата за членарина во ЛАГ-от во износ од 15.000 денари или годишна членарина од 3.000 денари, и тоа за тековната 2020 година и ретроградно за изминатите 4 години (од 2016 до 2020 година).

Во август 2020 година, Општина Велес трансферираше средства во износ од 39.828,00 денари кои согласно проектниот договор со ЛАГ-от преставуваат неповратни средства за ДДВ.

За активностите спроведени преку ЛАГ-Вардар Леадаер чиј основач е и Општина Велес, ЛАГ води посебен извештај кој го поднесува до сите свои основачи.

Реализацијата на програмата за ЛЕР за 2020 година од домашни средства односно средства кои ги обезбедува Општина Велес изнесуваше 40,51% или вкупно 29.483.891 денар од вкупно предвидените 59.206.506 денари.

Покрај овие активности, одделението за ЛЕР и Европинтеграции во текот на целата година покрај реализацијата на веќе планираните активности со програмата активно поднесуваше апликации до домашните и меѓународните финансиски можности за општините во соработка со другите одделенија.

Начин на реализирање

Основна цел на Програмата за локален економски развој за 2020 година беше континуиран развој на капацитетите на Општината за привлекување на инвестиции, зголемување на вработувањата преку развој и реализација на проекти и промоција на општината. Така во 2020 година, одделението за ЛЕР активно работеше на поднесување на апликации до меѓународните фондови за финансирање на проекти во насока на остварување на оваа цел.

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2020 ГОДИНА

Во текот на 2020 година од планираните 9, реализирани се 8 проекти од Програмата наведени во следната табела:

Табела. Финансиска реализација на Програма за заштита на животната средина

Програма	Назив	Планирано МКД	Година	Потрошено МКД	Разлика МКД	Реализација
P1	20-P1.Анализи на квалитет на животна средина	180.000,00	2020	51.776,00	128.224,00	28,76%
P1	20-P1.Проектна документација за животна средина	320.000,00	2020	236.188,00	83.812,00	73.81%
P1	20-P1.Реализација на мерки од План за управување со квалитет на амбиентен воздух	1.000.000,00	2020	996.489,00	3.511,00	99,65%
P1	20-P1.Реализација на мерки од Програма за управување со отпадот	500.000,00	2020	527.185,00	-27.185,00	195,44%
P1	20-P1.Набавка на материјал за хортикултурно уредување	1.200.000,00	2020	770.199,00	429.801,00	64,18%
PA	20-PA.Набавка на опрема за управување со отпад – дел од Програма за управување со отпадот	3.600.000,00	2020	3.378.721,00	221.279,00	93.85%
PA	20-PA. Изградба на водоводна мрежа во населба Речани	2.444.682,00	2020	1.089.935,00	1.354.747,00	44,58%
PA	20-PA.Подигнување на нови зелени површини – Обврски од минати години	210.630,00	2020	210.630,00	0	100,00%
PA	20-PA.Подигнување на нови зелени површини – Езеро Младост	1.044.688,00	2020	705.595,00	339.093,00	67,54%
PA	20-PA.Подигнување	1.000.000,00	2020	698.480,00	301.520,00	69,85%

	на нови зелени површини – Реконструкција и уредување на дел од градски парк-езерце					
РА	20-РА Ставање во функција на пречистителната станица во Новачани и на фекалната канализација во Иванковци	1.000.000,00	2020	/	/	/
	ВКУПНО:	12.500.000,00	2020	8.665.198,00	3.834.802,00	69,32%

Програмската реализација се извршуваше преку спроведување на следните активности:

- Во делот Анализи на квалитет на животната средина потрошените средства се за извршен мониторинг на животната средина за потребите на општината.
- Во делот на Проектна документација за животна средина изготвени се: Стратегиска оцена за влијание врз животна средина на плански документи, во еколошкиот дел од постапката на изготвување и донесување на урбанистички планови за општината, Елаборати за заштита на животната средина за инфраструктурни објекти чиј инвеститор е општината.
- Во реализација на мерки од План за управување со квалитет на амбиентен воздух извршено е субвенционирање на 167 физички лица за купување на велосипед и 49 домаќинства за купување на сончеви термални колектори.
- Во реализација на Програмата за управување со отпад реализирани се средства за чистење на диви депонии на територијата на општината.
- Во делот за Набавка на материјал за хортикултурно уредување извршена е набавка на цветен расад и на садници (листопадни и зимзелени) за хортикултурно уредување на зелените површини, како и 12.000 садници за граѓанската акција за пошумување на опожарениот дел на езерото Младост.

Капитални расходи

- Во ставката Набавка на опрема за управување со отпад – дел од Програма за управување со отпадот извршена е набавка на 1660 стандардизирани канти за домаќинства (зелени за комунален и жолти за селектиран отпад) и поставување на 5 подземни контејнери од 3,3м³ на следните локации: ул. Илинденска до трговскиот центар ВЕ МОЛ, ул. Методија Андонов Ченто пред пешачкото мовче на Битолска пруга, ул. 8ми Септември помеѓу Централен регистар и Основен суд.
- За инфраструктурниот проект: Изградба на водоводна мрежа во населба Речани средствата се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на Програмата за управување со водите за 2020г. при што средствата се потрошени за извршување на земјените и армирачко-бетонските работи на т.н. магистралната делница 1 од водоводната мрежа во населбата Речани. Средствата за инсталатерските работи на мрежата се обезбедени од ЈКП Дервен како учество на општината/јавното претпријатие во проектот и тие не се дел од овој финансиски извештај.
- Активностите за Подигнување на нови зелени површини и уредување на запустени зелени површини согласно усвоената Програма за 2019г. се реализирани, при што:

- извршено плаќање на фактури за подигнување на нови зелени површини од минати години.
- Подигната е зелена површина на Плажа 1 на езерото, поставена се хидрантска мрежа, обработена е почвата, отстранет е опожарен материјал и засадени се 103 високи дрвја во Еко кампот и пристапниот пат до Еко кампот.
- Реализирани се активности на извршување на земјени работи и набавка на опрема при изградбата на езерцето во Градскиот парк.

За реализацијата на проектите во 2020 година планирани се вкупно **12.500.000,00** денари, а потрошени се **8.665.198,00** денари.

Ако се споредуваат **финансиските параметри**, односно висината на планирани и потрошени (платени) финансиски средства, тогаш реализацијата на Програмата во делот на заштита на животната средина изнесува **69,32%**.

Извештај за Програмите на Општина Велес за 2020 година од Одделението за јани дејности

Култура

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2020 година беше донесена во транспарентна постапка, во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно планираните средства од Буџетот на Општина Велес за 2020 година, заклучно со 31 декември изнесуваа:

- K1 9.731.759,00
- K3 14.197.927,00
- K4 6.920.000,00
- KA 6.310.000,00

и реализација на истата:

- K1 4.288.215,00
- K3 5.337.301,00
- K4 1.644.786,00
- KA 4.335.968,00

. Средствата од Министерството за култура се однесуваат на блок-дотациите наменети за локалните установи од областа на културата и преку Годишниот конкурс за финасирање проекти од Национален интерес по одделни области и активности од културата за 2020 година за меѓународните манифестации: „Рацинови средби“ и „Скулпторска колонија“.

Програмата опфаќа седум поглавја: манифестации, поддршка на проекти, инвестиции, поддршка на локални установи, комуникација со јавноста и меѓународна соработка, трансфер на средства и други расходи.

Најголемиот дел од Програмата е опфатен во поглавјето Манифестации. Тука се поместени културните збиднувања од меѓународен, републички и локален карактер што ги реализира општинската администрација во партнерство со локалните установи од областа на културата, НУЦК театар „ЈХК-Џинот“, Организациските одбори на дел од културните манифестации, граѓанските организации, бројни културни работници и поединци. Преку ова поглавје, содржински се интегрирани едnodневните настани и бројни комплексни манифестации кои во себе обединуваат повеќе уметности што се реализираат во времетраење од неколку дена. Такви се меѓународните фестивали, изложбите, промоциите, Велешкото културно лето, така што бројката на културни настани е далеку поголема од она што е претставено преку табеларниот приказ во Програмата.

Во календарската година, предмет на Годишниот извештај, на задоволство на граѓаните на Општина Велес, и покрај состојбата со пандемијата со Ковид 19, беа организирани бројни значајни културни настани.

Во 2020 година културните настани традиционално отпочнаа со организирање на Новогодишно-божиќниот концерт.

Но по замавот на пандемијата и затворањето на границите, дел од манифестациите беа откажани, а двете меѓународни манифестации се организираа со нов концепт и во променет темин. Општина Велес ги реализираше двете меѓународни културни манифестации: 57.Рацинови средби и манифестацијата Меѓународна скулпторска колонија.

Чествувањето на великанот Рацин, 57. издание на Рациновите средби се одржа на 25 и 26 септември. Програмата отпочна со Меѓународна конференција.

Првата сесија во Народниот театар „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ беше посветена на „Седумдесет и пет години современ македонски јазик, азбука и правопис“, а продолжи со промоција на „Собрани драми“ од Горан Стефановски.

На втората сесија се говореше за „Јазикот и стилот во творештвото на Горан Стефановски“.

Потоа се одржа промоција на зборниците од меѓународните научни конференции одржани во рамките на Рациновите средби, во организација на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Советот за македонски јазик при Владата и Општина Велес како организатор на Рациновите средби.

Традиционално се положи цвеќе на спомениците на Рацин, а се одржа и Поетски перформанс со настап на членови на Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“ од Велес..

Во рамки на чествувањето, продолжи традицијата на засадување садници во „Шумата на Рацин“ кај Спомен костурницата од НОВ каде меѓу борците од 1979 година почива и Коста Солев Рацин.

Свеченото отворање на 57. Рацинови средби се организираше во Амфитеатарот на Младинскиот парк, каде традиционалната Беседа за Рацин годинава ја одржи професорот Васил Тоциновски. На Традиционалниот меѓународен поетски митинг во живо учество земаа бројни поети од земјата, а преку видео линкови велешката публика имаше можност да слушне реномирани поети и лауреати од многу земји и континенти.

Програмата првиот ден беше заокружена со целовечерен концерт на групата „Синтезис“.

На втората вечер велешките актери изведоа перформанс „Рацин во фрагменти“, беа претставени портретите и врачени наградите на годинешните добитници на Рациново и Почесно Рациново признание, а манифестацијата се заокружи со концерт на Градскиот камерен оркестар.

И во 2020 година традиционално се одржа Маршот за Рацин.

Во периодот од 09 - 22 октомври 2020 година во организација на Општина Велес, во времетраење од (14 денови), по вторпат се организираше Меѓународната скулпторска колонија „Велес 2020“.

Иако првичната замисла беше во рамките на проектот да бидат искористени воспоставените врски помеѓу уметниците од Велес и Република Северна Македонија и уметниците од Србија, Бугарија, Романија, Велика Британија и други земји и да се обезбедат реномирани скулптори, поради новонастаната состојба со светската пандемија со Ковид 19, концептот на манифестацијата мораше да биде променет. Затворањето на меѓународните граници, воведувањето на вонредна состојба и пропишаните мерки со задолжителни тестови и карантини влијаеше уметници од други држави да го откажат учеството на Колонијата. И во вакви услови, Општина Велес успеа да обезбеди реномирани скулптори, да ја продолжи традицијата на манифестацијата и истата со еден претставник по потекло од Република Бугарија да го задржи меѓународниот карактер.

Имено, во соработка со координаторот на Колонијата во првата фаза учество потврдија 6 уметници. Учесници на овојгодишната Меѓународна скулпторска колонија беа Илко Стојановски од Велес, кој беше и координатор на Скулпторската колонија, Никола Пијанманов, Струмица, Горан Стаменков, Скопје, Андреј Миновски, Скопје, Иван Ковачалиев од Република Бугарија и Ангел Коруновски од Велес.

Со сите нив во периодот на реализација на колонијата се склучија договори за авторски права, што беше пракса и на првата колонија, со која уметниците создадените дела: ИЗОЛАЦИЈА, НЕРАСКИНЛИВО, СИЛНО СВЕТНАЛ ДЕН, ЕМПАТИЈА, ХАМЛЕТ и МАНДАНАТА и ги доделуваат на Општина Велес.

Скулпторите твореа и ги создадоа уметничките дела во своите ателјеа во местото на нивното живеење.

Сите изработени уметнички дела ќе поставени на повеќе јавни површини во градот.

На овој начин уметноста по втор пат отвори го повтори интегрираниот концепт на општествените трендови за унапредување на екологијата.

Во рамките на програмата за Култура и меѓународна соработка, традиционално се одржаа и Детските Рацинови средби. Во координација со универзитетски професори, Клубот на писатели Коста Солев Рацин и Општина Велес, покрај редовните содржини беше снимено и промотивно видео за одбележување на денот на раѓањето на Рацин.. Во соработка со Народниот музеј и Локалната библиотека, Општина Велес реализираше бројни промоции на книги и изложби на македонски автори, а беа поддржани и самостојни ликовни изложби на велешки уметници.

Во соработка со граѓанскиот сектор, од поединечни настани вредно за бележење е што за првпат во Велес беше организирана проекција во форма на DRIVE IN CINEMA, а по покажаниот интерес на публиката, вакви настани се организираа повеќе пати во летниот период.

Со изработка на мурал на бетонскиот ѕид на влезот во Велес, на површина од околу 300 м2 на кружниот тек под Спомен-костурницата, градот доби нов современ лик. Имено, преку програмата на јубилејното, 15-то издание на АКТО фестивалот за современи уметности, во продукција на организацијата Факултет за работи што не се учат (ФР~У) младиот уметник Давор Кешкец го наслика муралот на 86 метри должина и 2,5 метри висина со наслов „Солидарност, мобилност, иднина“.

Општина Велес даде поддршка и на Изложбата за еврејските населби во Шпанија насловена „ПАТОТ НА СЕФАРДИТЕ“, а организирана по повод 25 годишнината од воспоставувањето на билатералните односи помеѓу Република Северна Македонија и Кралството Шпанија.

Преку проектни активности, Спомен костурницата во Велес се најде и е обележана на туристичката рута како објект со бруталистичка архитектура, Општината се вклучи во меѓународен проект за културно наследство (урбанистичко планирање на старите јадра во градовите, архитектонско наследство), а исто така пред велешани беа презентирани содржините на монументал. мк.

Во рамките на Велешко културно лето 2020 година се организираа настани со различни содржини, со квалитет за најистанчените вкусови на публика од сите генерации. Беа организирани над 20 културни настани на кои се изведоа бројни концерти од сите жанрови, поетско-музички перформанси, поетски вечери, изложби, филмски проекции , а беше изведена и детска театарска претстава. Настаните предизвикаа интерес од националните јавни сервиси, а на порталите вестите за Велешко културно лето надминаа илјадници кликови.

Преку Годишната програма за култура и меѓународна соработка за 2020 се обележаа бројни годишнини на значајни настани и личности, се оддаваше почит на вечните почивалишта на великаните и се полошуваше цвеќе на паметниците на заслужните историски личности. Општина Велес организираше и чествувања по повод одбележување на национални празници. Такви празнувања со уметничка програма се организираа во чест на 2 Август, 8 Септември, а за 11 Октомври беше изведена и премиерната проекција на филмот „Стела“ и се пушти во употреба новата кино опрема. Настанот беше заокружен со концерт на група „Љубојна“

Во чест на 9 Ноември, Денот на ослободување на Општина Велес, се организираше традиционалното врачување на деветоноемвриските награди и признанија и најстудентот за 2020.

Годината се заокружи со свеченост на која се врачиаа наградите на најуспешните поединци и најуспешниот државен службеник.

Од поглавјето Годишнини се покриваат трошоците што произлегуваат од реализирањето на Програмата за обележување годишнини на значајни настани и личности за 2020 година.

Начин на реализирање

Бидејќи основна цел на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата за 2020 година е обезбедување на активен однос на Општина Велес кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата, сочувување и афирмирање на културното наследство и идентитет на општината и

презентирање и афирмирање на творците и интерпретаторите на културата, Општина Велес во реализирањето на програмата вклучи голем број граѓани, здруженија на граѓани и уметници од различни профили.

Организирањето на културните манифестации, обезбедувањето на просторот, проектните активности, одржувањето на објектите сопственост на општината во кои се одржуваат културните настани ги опслужува општинската администрација.

Образование

Основни цели на Програма за активностите на Општина Велес во областа на образованието во 2020 година се:

- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Велес кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;
- Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес;
- Планирање на развојот на образованието;
- Подобрување на условите за спроведување на образовниот процес;
- Создавање услови за развој на високото образование.

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието за 2020 година беше донесена во транспарентна постапка како и во изминатите години, во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно планираните средства за 2020 година изнесуваа 462.882.500,00 денари.

Од овие средства, во основното образование реализирани се 227.849.847,00, додека за капитални инвестиции реализирани се 793.522,00 денари.

Во средното образование реализирани се 137.889.812,00, додека за капитални инвестиции реализирани се 2.668.625,00 денари.

Овие поглавја опфаќаат: манифестации организирани од основните и средните училишта, прогласување на најдоби наставници во средно и основно образование и одделенска настава, учество на саемски манифестации, поддршка на талентирани ученици за учество на меѓународни натпревари, реализирање партнерски проекти со училиштата и граѓанските организации од областа на образованието, учество во партнерски проекти и проект МИМО, реконструкција и санирање на училишни објекти, санитарни јазли, кровни конструкции, топловодни системи, набавка на опрема и изготвување техничка документација во основни и средни училишта и ученички дом, интервенции во училишните и спортски објекти и набавка на опрема во основните и средни училишта, Реконструкција на спортски објекти во основни и средни училишта, изградба, реконструкција и уредување на отворени спортски терени и дворни места во училиштата и ученичкиот дом, осигурување на училишни објекти, поставување видео надзор во училишни објекти и тн.

Во поддршка на образованието спаѓа и доделување стипендии на талентирани ученици од средно образование и студенти. Оваа учебна година се стипендираат 10 ученици и 10 студенти.

Во областа на образованието, меѓу другите активности, во извештајниот период извршена е и:

1. Учество на Општина Велес во проект МИМО (реконструкција на тоалетите во ООУ Блаже Конески) – реализирани средства 712.769,00
2. Реконструкција на двор во СОУ Гимназија Кочо Рацин – реализирани средства 312.113,00
3. Реконструкција на двор во ОСУ Јовче Тесличков – реализирани средства 1.597.571,00

Следејќи ги основните цели на програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието за 2020 година - обезбедување активен однос кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието, процентот на потрошени средства не ја отсликува реалната слика на вложените средства во оваа област затоа што активностите во областа на образованието се многу поголеми од планираните. Ова се должи на реализирани проекти финансиски поддржани од Владата на Република Северна Македонија и бројни домашни и меѓународни асоцијации и фондации.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот за 2020 година беше донесена во транспарентна постапка, во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно планираните средства за 2020 година изнесуваа 5.630.000,00 денари. Во текот на календарската година програмата претрпе измени, горе наведениот износ се однесува на последната измена на програмата.

Програмата од областа на спортот опфати четири дела и тоа:

- I. Спортски манифестации
- II. Поддршка на спортски сојузи
- III. Поддршка на спортот во градот
- IV. Инвестиции

Во 2020 година целокупната ситуација предизвикана од пандемијата COVID-19, ја диктираше и динамиката на реализација на спортските манифестации. Во делот Спортски манифестации со оваа Програма реализирани се спортски настани согласно протоколите и насоките дадени од Комисија за заразни болести, за реализирање на настани.

Реализирани се следните спортски манифестации:

- Меѓународен куп „Цветници“ 2020 – спортско-рекреативен риболов со финансиска поддршка во висина од 15.000,00 денари.
- Ендуро мото трка, со финансиска поддршка во висина од 25.000,00 денари.
- Младински велосипедски клуб – Велес, реализираше велосипедски трки во рамки на Државно првенство хронометар и Државно друмско првенство, со финансиска поддршка во висина од 25.000,00 денари.
- Турнир во тенис со финансиска поддршка во висина од 50.000,00 денари.
- Турнир во кајак поддржан со 20.000,00 денари.
- Велешки пливачки маратон со финансиска поддршка 200.000,00 денари.
- Избор на најдобар спортист и спортска екипа, настан поддржан со 50.000,00 денари.

И во 2020 година од оваа Програма беа обезбедени значителни средства за поддршка на активностите на спортски сојузи. Со цел да се вклучат поголем број млади во спортскиот живот, општината ги поддржува спортските сојузи и нивните активности, а финансиска поддршка добија: Сојузот на училишен спорт потрошени средства 50.000,00 денари, и Општинскиот фудбалски сојуз, реализирани средства во висина од 200.000,00 денари.

Во делот Поддршка на развојот на спортот во градот – за надомест за користење на спортски објекти, од страна на спортските клубови искористени се 1.655.000,00 денари. За поддршка на младински екипи-надомест за користење на спортски објекти потрошени се 311.000,00 денари.

Од оваа Програма за Друштво за спортски дејности Градски ракометен клуб „Борец“ АД Велес потрошени средства 75.000,00 денари, Градски одбојкарски клуб „Борец“ потрошени средства 300.000,00 и Кошаркарски клуб „Борец Баскет“ потрошени се 150.000,00 денари.

Во делот Инвестиции за „Реконструкција на соблекувални на фудбалско игралиште с.Башино село“ потрошени се 413.628,00 денари, за „Реконструкција на објект на фудбалско игралиште Превалец“, потрошени се 72.512,00 денари. Вкупната реализација на Програмата на активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2020 година изнесува 3.147.000,00 денари или 55,90 %.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита за 2020 година, е димензионирана на 107.884.000,00 денари од кои 4.000.000,00 од Буџетот на Општина Велес, а 103.884.000,00 се блок-дотации од Министерството за труд и социјална политика и сопствени приходи на ОЈУ Детска градинка „Димче Мирчев“. Програмата донесена е во транспарентна постапка во две фази, како нацрт и предлог документ. Во текот на календарската година претрпе измени, горе наведените износи се однесуваат на последната измена на програмата. Средствата во програмата се распределени на: Социјална поддршка на заедницата, Општина по мерка на детето, Лица со хендикеп, Меѓуинституционална соработка, Родова рамноправност, Грижа за стари лица, Меѓуопштинска соработка, Инвестиции и Трансфер на средства. Програмата за социјална заштита ги опфаќа сите ранливи категории со цел да им се подобри квалитетот на живот и да се овозможи социјална сигурност и инклузивност. Голем дел од активностите се сведуваат на волонтерски активности и активности поврзани со институции, со Граѓански организации на инвалидни лица, реализации по одредени програми и проекти на Влада на Република Северна Македонија преку ресорсни министерства.

Оваа година пандемијата предизвика од COVID-19, за најранливи категории на граѓани како на пример: стари лица, лица со ограничена мобилност, самохрани родители донесе нови предизвици. Општината воспостави систем на поддршка и помош на овие лица преку формирање на три мобилни тима кои вршеа набавки и дистрибуција на храна, лекови, медицински услуги и др. Овие тима беа составени од волонтери на ОО на Црвен крст Велес, во тимовите активно учество земаа и ТППЕ Велес и еден доктор – волонтер.

Исто така оваа година ја обележа и усвојување на Социјален план на Општина Велес со временска рамка 2021-2025 година, од страна на Советот на Општина Велес. Во делот на Социјална поддршка на заедницата реализација има по следните ставки: Финансиска помош на членови на социјално загрозуени семејства реализирана е со 449.230,00 денари, на 113 лица им е доделена финансиска поддршка за покривање на дел од трошоците за лекување и покривање на дел од трошоците за егзистенцијални потреби. Реализацијата на овие ставки зависи од доставени барања од граѓани. Во делот на Општина по мерка на детето, дадена е поддршка на деца без родители и деца без родителска грижа, на почетокот на учебната година во висина од 78.000,00 денари. За деца Роми кои се опфатени во прекушничко згрижување и воспитување, платен е превозот од нивните домови до градинка и назад.

Во соработка со ЈУМ ЦСР Велес дадена е поддршка на лица жртви на семејно насилство, за оваа ранлива категорија на граѓани потрошени се 50.000,00 денари. За поддршка на еднородителски семејства реализирани се 104.434,00 денари.

Од ставката ЛАПЛИ реализирани се 21.600,00 денари за кофинансирање во месечниот надоместок за ангажирани лица во проектот Општинско-корисна работа, активност - образовни асистенти. Преку програмата „Општинско - корисна работа“ која е дел од поголемиот Проект за одржливи вработувања и се спроведува со поддршка на Агенција за вработување на Македонија и УНДП, обезбедени се образовни асистенти на шест ученика со посебни образовни потреби, инклузирани во редовна настава. Реализирани активности согласно Локалниот акциски план на инвалидни лица е одржување на адаптираното возило за инвалидни лица на Здружени „Мобилност“, во возна состојба. Адаптираното возило е донација од Дрекслмајер, на ЗГ „Мобилност“ а

истото го користат сите здруженија на инвалидни лица во локалната заедница издвоени се 50.000,00 денари..

За реализација на програмата на Општински совет за превенција од детско престапништво реализирани се предвидените финансиски средства во висина од 50.000,00 денари. Овие средства најчесто се користат за изработка на промотивен материјал, за 2020 година бидејќи ова тело имаше промотивен материјал од предходната година, членовите на Општинскиот совет за превенција од детско престапништво, предложија овие средства да се пренаменат за обезбедување на интернет картички за ученици од ранливи семејства.

Општина Велес како одговорен субјект во целост ги спроведува законските одредби и постапува согласно роковите и насоките за реализација на сите произлезени обврски за воспоставување еднакви можности и еднаков третман на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење во Општина Велес. Во континуитет ги следи сите актуелни состојби, законски измени и дополнувања, иницира акции и ги имплементира работните обврски за родова рамноправност со сопствени средства од Буџетот на општината. Поддржува активности и ја инкорпорира родовата рамноправност преку реализација на Оперативниот план за еднакви можности и годишните програми. Организација на жени – Велес, во рамките на кампањата 16 дена активизам – борба против семејно насилство реализирани се повеќе активности, со финансиска поддршка во висина од 60.000,00 денари. Опременување на објектите на ОЈУ ДГ „Димче Мирчев“ со прочистувачи на воздух реализирани се 534.776,00 денари.

Во 2020 година процентот на реализација на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита изнесува 33,70 %.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на здравствената заштита за 2020 година, е димензионирана на 7.000.000,00 донесена е во транспарентна постапка во две фази, како нацрт и предлог документ. Во текот на календарската година програмата претрпе измена горе наведениот износ се однесува на измената на програмата.

Средствата во програмата се распределени на: Превентивна здравствена заштита; Општи мерки за заштита на населението од заразни болести; Промоција и едукација; Меѓуинституционална соработка; Бездомни животни. Во делот Општи мерки за заштита на населението од заразни болести согласно законските прописи општината спроведува дератизација дезинфекција и дезинсекција на јавни површини. Преземени се мерки за здравствената заштита и извршена е редовна пролетна и есенска дератизација, дезинфекција и дезинсекција на јавните површини и објекти во општина Велес, за што реализирани се 98.233,00 денари.

Спроведувањето на ларвицидно третирање против комарци како општа мерка за заштита на населението од заразни болести, започна со реализацијата на 21.03.2020 (сабота) во раните утрински часови. Третирањето го извршуваше ЈЗУ - Центар за Јавно здравје – Велес. Со третирањето се опфатени 7 хектари површина. Активностите беа спроведувани на Езеро Младост, с. Отовица, месност Јарбош, по течението на Вардар од Градскиот парк до делот на УЗ „Димче Мирчев“ па сè до реонот на „Долни Дукани“. Третманот се изврши со препаратот „Биопрен“ кој е безбеден за граѓаните и се наоѓа на листата на биоцидни производи на Министерството за здравство. Активностите се извршуваа 10 дена, потрошени се 95.733,00 денари.

Аеросолна дезинсекција е реализирани со три авионски прскања за заштита од комарци: на 7 јуни 2020 година, прва аеросолна дезинсекција; на 29 јуни 2020 година, втора аеросолна дезинсекција; на 14 август 2020 година, трета аеросолна дезинсекција; од предвидени 1.500.000,00 денари реализирани 1.493.880,00 денари.

Во делот на промоција и едукација предвидените финансиски средства за работата на Советот за јавно здравје, се пренаменија за помош и поддршка на ранливи групи на граѓани реализирани се 48.400,00 денари.

Во делот на Бездомни животни, потрошени се 1.472.692,00 денари. Третирани се 100 бездомни кучиња, Третирањето подразбира заловување и медицински третман на заловените кучиња односно по заловувањето кучињата се оперираат – стерилизираат, се прави тест – лајшманиоза, потоа се вакцинираат против болеста беснило, се третираат со средство против едно и ектопаразити. Третирани кучиња се обележуваат со микрочип и согласно Законот за заштита и благосостојба на животните се враќаат на реонот на заловување, 9 бездомни кучиња се еутанизирани, 20 се вдомени.

Реализирани финансиски средства од програмата за здравствена заштита се 3.113.205,00 денари или 44,47 %.

ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во 2020 година беше димензионирана на 2.170.000,00 денари, донесена е во транспарентна постапка во две фази, како нацрт и предлог документ.

Во делот на програмата „Учество во реализација на проекти со граѓански организации (според утврдена листа на одобрени апликации)“ реализирани се 236.300,00 денари. Оваа ставка се реализира со финансиска поддршка за реализација на проектни активности на ГО кои имаат аплицирано на јавен повик објавен од општина Велес за реализација на проектни активности во 2020 година. По голем дел од граѓанските организации се изјаснија дека поради пандемијата предизвикана од COVID-19, нема да бидат во можност да ги реализираат проектите за кои аплицирале. Во делот учество во партнерски проекти реализирани се 74.483,00 денари за реализација на проект во соработка со Фондација за локален развој и демократија „Фокус“.

Проектот се реализираше и беше поддржан и од Министерство за здрава животна средина и просторно планирање. Проектот опфати 60 деца на возраст од 4-6 години од ОЈУ ДГ „Димче Мирчев“ и 30 ученици со посебни образовни потреби од ПОУ „Маца Овчарова“. Покрај инклузивната цел со овој проект се овозможи учениците од ПОУ „Маца Овчарова“ и децата од ДГ „Димче Мирчев“ да ја развиваат свеста за здрава животна средина преку исполнување на проектните активности засадување, грижа и одгледување на билки и зеленчук на отворено, во мини градини, како и во занимални и училници.

Процентот на реализација на Програмата за поддршка на граѓанскиот сектор изнесува 14,28%. во текот на 2019 година на основа дадената согласност од Министерството за внатрешни работи се вработени 9 лица ,а во 2020год .вработено е уште едно лице .

W – Противпожарна заштита

Со реализацијата на процесот на децентрализацијата во јули 2005 година и новите надлежности на локалната власт, работата и вработените во Територијалната противпожарна единица станаа дел од администрацијата на Општина Велес.

При пренесувањето на надлежностите од државно на локално ниво, Општина Велес презеде вкупно 25 пожарникари, а во текот на последниве три години година се пензионирани 8 лица,

Во согласност со Законот за пожарникарството („Службен весник на РМ“ бр.67/04. 55/13), средствата за плати и надоместоци за плати за вработените во Територијалната противпожарна единица се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, додека финансирањето на другите оперативни активности и тековно одржување се средства од Буџетот на Општина Велес.

Противпожарната заштита е реализирана со 69.22 %, од кои за плати и надоместоци од плати се реализирани 14.134.981,00 денари, додека за стоки и услуги (комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, поправки и редовно одржување на возилата, регистрација на возилата) 1.313.456,00 денари. Во текот на 2020 година за набавка на опрема се потрошени се 1.387.261,00 денари, извршена е набавка на дел од потребната униформа, обувки и заштитна опрема на пожарникарите потребна при гаснење на пожар, а вршени се и редовни контроли на возилата и другата техничка опрема со цел да бидат подготвени за употреба во секое време за потребите на сите три општини на чија територија дејствуваат. Дел од опремата е доста стара, тешко се одржува, и ПП возилата скоро после секоја поголема интервенција се сервисираат. Во текот на 2020 година имаат **295** интервенции. Меѓутоа, и покрај се, вработените во ТППЕ Велес успеваат успешно да ги извршуваат своите работни обврски.

Детален извештај за трошење на буџетската резерва

Од вкупно планираните средства за тековни резерви во програма А0 - Совет на Општина, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 2.250.000 денари и програма Д0-Градоначалник, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 546.552 денари, во 2020 година вкупно се потрошени 1.644.066 денари и тоа 1.104.066 од програма А0-Совет на општина Велес и 540.000 од програма-Д0-Градоначалник.

• Тековни резерви

Програма А0-Совет на Општина

1.Исплатени 131.000 ден. на име помош поради опожарени станбени објекти на следниве лица:

Манев Бојан	60.000 денари
Ристова Лидија	20.000 денари
Јурукова Валентина	15.000 денари
Бајрамовски Баки	6.000 денари
Умурзад Ахмед	15.000 денари
Басаров Кире	15.000 денари

2. Исплатени 55.450 ден. за ублажување на штета настаната поради смрт.(несреќен случај,од ковид 19 итн.)

Усмртен маж од удар на воз	10.450 денари
Димовска Билјана	30.000 денари
Димовска Лила	15.000 денари

3.Исплатени 60.000 денари за помош на настрадано население од земјотресот во општина Драч Р.Албанија.

4. Исплатени 286.616 денари за набавка на заштитни средства за корона вирус,150.000 денари на ЈЗУ Општа болница за набавка на кислородни концентратори и 240.000 денари за активно работење во текот на вонредна состојба во РСМ и други потребни средства за спроведување на постапка за присоединување на јавното препријатие ЈП "Велес-Паркинг,Велес" кон ЈПССО "Парк-Спорт".

5. Исплатени 169.000 ден. за лекување на:

Јовиќ Властимир	25.000 денари
Дестанова Мирјана	24.000 денари
Сулејманова Сенида	6.000 денари
Бајрамова Санела	6.000 денари

Николов Николче	10.000 денари
Симитчиев Винко	12.000 денари
Шопов Тони	54.000 денари
Петровски Мите	10.000 денари
Халит Салихи	10.000 денари
Мемедова Фарие	6.000 денари
Ѓошева Мимоза	6.000 денари

6.Исплатени 12.000 ден. на Симитчиев Винко за егзистенцијални потреби.

Вкупно од Програмата А0- Совет на Општина од контото 413110-Тековни резерви (разновидни трошоци) се потрошени вкупно **1.104.066** денари.

Програма Д0-градоначалник

Име и презиме	Смрт на член на потесно семејство
Марија Стојанова	15.000
Елизабета Варналиева	15.000
Маја Слабева	15.000
Лазо Радевски	15.000
Весна Сугарева	15.000
Јовче Митковски	15.000
Филимена Николова	15.000
Каролина Стефанова	15.000
Соња Трајковска	15.000
Снежана Хаџиева	15.000
Тони Цветков	15.000
Иванче Димовски	15.000
Валентина Петреска	15.000
Цветанка Петровска	15.000
Лидија Хаџиарсова	15.000
Блаже велковски	15.000
Елизабета Ангелевска Митревска	15.000
Анита Пивкова	15.000
Лилјана Митрева	15.000
Виолета Крстевска	15.000
Љубе Ључков	15.000
Петре Манев	15.000
Марија Божикова	15.000
Марија Стојанова	15.000
Никола костов	15.000
Тошо Јакимовски	15.000
Ѓоре Огњанов	15.000
Тони Јованов	15.000
Вкупно	420.000

Име и презиме	Смрт на вработен
Зоран Радевски	30.000
Боби Банев	30.000
Виолета Манева	30.000
Магдалена Камчева	30.000
Вкупно	120.000

Од тековни резерви програма До- Градоначалник од контото 413110-Тековни резерви(разновидни расходи) - за смрт на член на потесно семејство се исплатени средства во износ од 420.000 денари и за смрт на вработени во буџетските установи се исплатени 120.000 денари.или вкупно се исплатени **540.000** денари.

ИЗЈАВА ОД ОДГОВОРЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Општина Велес води целосна и комплетирана, навремена ажурна и хронолошка сметководствена евиденција на сите книговодствени настани.

Признавањето на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи содржани во главната книга на буџетот се спроведува според начелото на парично искажување.


Целокупното финансво и материјално работење за деловната 2020год е засновано на веродостојни документи-влезни и излезни ,кои се предмет на книжење во главната книга.

Одделните расходни ставки кои се поминати преку трезор се засновани на спецификации согласно упатството за за начинот на трезорско работење ,како и договори согласно законот за јавни набавки.

Сите извештаи согласно законските прописи се потполни,точни и навремено доставени до надлежните институции .

Одговорен сметководител

Оливера Чанева



			Период					Контролор														
0	6	0	1	7	2	8	2	7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	6	3	0	1	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Вид.раб.			Идентификационен број					Резервни кодекси														

Назив на субјектот- **БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС**
 Единствен даночен број **4004004117638**

тел.071/397-240

(Буџет - фонд)
ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12. 2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+ 007+012+020+024+029+033+039)	001	199.615.582	152.440.545
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	36.317.661	40.309.843
1.	401	Основни плати	003	23.071.102	25.571.841
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	8.386.611	9.594.816
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	4.859.948	5.143.186
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	852.829	1.644.066
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010	852.829	1.644.066
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	74.322.490	59.272.183
9.	420	Патни и дневни расходи	013	678.778	78.716
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	23.879.846	25.618.788
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	2.942.595	2.836.190
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	25.873.125	18.263.752
13.	425	Договорни услуги	017	7.067.653	3.824.585
14.	426	Други тековни расходи	018	8.495.217	5.606.581
15.	427	Привремени вработувања	019	5.385.276	3.043.571

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани поделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	3.758	3.730
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031	3.758	3.730
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	87.623.844	50.697.723
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036	4.978.570	3.052.300
29.	464	Разни трансфери	037	82.645.274	47.645.423
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	495.000	513.000
31.	471	Социјални надоместоци	040	495.000	513.000
32.	472	Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (045 до 054)	044	62.464.556	82.077.292
35.	480	Купување на опрема и машини	045	7.114.366	11.811.605
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047	53.879.673	68.144.725
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка конта	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Тековна година	
					6
1	2	3	4		6
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050	1.470.517	2.120.962
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	8.297.558	8.297.558
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056	8.297.558	8.297.558
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	270.377.696	242.815.395
		Б. ВИШОК НА ПРИХОДИ (097 минус 059)	060	30.128.426	10.991.233
		В. ВКУПНО (059 + 060) = 099	0 61	300.506.122	253.806.628
		ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 063 до 070)	062	129.042.790	126.529.896
48.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	063	9.711.976	12.995.464
49.	712	Придонеси за социјално осигурување	064		
50.	713	Даноци на имот	065	46.109.468	30.066.639
51.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	066		
52.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	067		
53.	716	Еднократни посебни такси	068		
54.	717	Даноци на специфични услуги	069	67.564.089	77.507.125
55.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	070	5.657.257	5.960.668
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 072 до 076)	071	8.370.093	4.955.028
56.	721	Претприемачки приход и приход од имот	072		
57.	722	Глоби, судски и административни такси	073	1.293.916	1.010.248
58.	723	Такси и надоместоци	074	998.278	887.712
59.	724	Други владини услуги	075		
60.	725	Други неданочни приходи	076	6.077.899	3.057.068
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 078 до 081)	077	42.805.277	14.495.852

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП		
					Тековна година
1	2	3	4		6
61.	731	Продажба на капитални средства	078		
62.	732	Продажба на стоки	079		
63.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	080	42.805.277	14.495.852
64.	734	Приходи од дивиденди	081		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 083 до 086)	082		
65.	741	Трансфери од други нивоа на власт	083	120.287.962	107.825.852
66.	742	Донации од странство	084	120.287.962	107.825.852
67.	743	Капитални донации	085		
68.	744	Тековни донации	086		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 088 до 090)	087		
69.	751	Краткорочни позајмици од земјата	088		
70.	753	Долгорочни обврзници	089		
71.	754	Друго домашно задолжување	090		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 092 до 094)	091		
72.	761	Меѓународни развојни агенции	092		
73.	762	Странски влади	093		
74.	769	Други задолжувања во странство	094		
75.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	095		
76.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	096		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (062+071+077+082+087+091+095+096)	097	300.506.122	253.806.628
77.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 минус 097)	098		
		B. ВКУПНО (097 + 098) = 061	099	300.506.122	253.806.628
		Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ (од 101 до 104)	100		
78.	820	а) Дел од вишокот на приходите за постојаната буџетска резерва	101		
79.	821	б) Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	102	30.128.426	10.991.233
80.	822	в) Дел од вишокот за зголемување на државниот капитал	103		
81.	825	г) Дел од вишокот на приходите за други намени	104		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Тековна година	
1	2	3	4		6
82.	800	Д. ВИШОК НА ПРИХОДИ (105 = 060 = 100)	105	30.128.426	10.991.233
		Ѓ. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ (од 107 до 109)	106		
83.		а) Покривање на расходите без обврска за враќање	107		
84.		б) Покривање на расходите со обврска за враќање	108		
85.		в) Непокриени расходи	109		
86.		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	110		


Во Велес

На ден .02.2021

Лице одговорно за составување
на билансот



Раководител



Вид.раб.			Период								Контролор		Резервни кодекси												
1	2	3	0	6	0	1	7	2	8	2	7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	6	3	0	1	0
			Идентификационен број																						

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

(Буџет - фонд)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На ден 31.12. 2020 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				(во денари)	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. АКТИВА			
		I. Парични средства и побарувања			
		10) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (122 до 129)	121	30.128.426	10.991.233
1.	100	Сметка	122	30.128.426	10.991.233
2.	101	Благајна	123		
3.	102	Отворени акредитиви	124		
4.	103	Девизна сметка	125		
5.	104	Издвоени парични средства	126		
6.	105	Депозити	127		
7.	106	Преодна сметка	128		
8.	108	Други парични средства	129		
		11) ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (131+132+133 -134)	130		
9.	110	Чекови	131		
10.	111	Меници	132		
11.	112	Други хартии од вредност	133		
12.	115	Вредносно усогласување на хартии од вредност	134		
		12) ПОБАРУВАЊА (136+137+138+139+140 -141)	135	126.370.429	131.162.372
13.	120	Побарување од корисниците на буџетот	136		
14.	121	Побарување од корисниците на фондовите	137		
15.	122	Побарување од граѓани	138	32.061.424	34.058.397
16.	123	Побарување од странски субјекти	139		
17.	128	Други побарувања	140	94.309.005	97.103.975
18.	129	Вредносно усогласување на побарувањата	141		
		14) ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (143+144+145+146-147)	142		
19.	141	Побарувања за платен ДДВ и акцизи	143		
20.	142	Побарувања за платени царини и царински давачки	144		
21.	143	Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор на дело и авторско право	145		
22.	144	Побарувања за платени други даноци и придонеси	146		
23.	149	Вредносно усогласување на побарувања за даноци, придонеси и други давачки	147		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		15) КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИРАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ (149+150-151)	148		
24.	150	Краткорочни пласмани	149		
25.	158	Краткорочни кредити и позајмици	150		
26.	159	Вредносно усогласување на краткорочните пласмани, кредитирање и позајмување	151		
		16) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (153+154+155-156)	152	2.316.607	2.316.607
27.	160	Меѓусебни побарувања во односите со буџетот и корисниците	153		
28.	161	Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците	154	2.316.607	2.316.607
29.	165	Други меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и фондовите	155		
30.	169	Вредносно усогласување на финансиските и пресметковни односи	156		
		19) АВР(158+159)	157	2.327.000	35.539
31.	196	Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година	158		
32.	198	Други активни временски разграничувања	159	2.327.000	35.539
		31-36) ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (161+162+163+164-165)	160		
33.	310	Материјали на залиха	161		
34.	311	Резервни делови на залиха	162		
35.	360	Ситен инвентар на залиха	163		
36.	362	Ситен инвентар во употреба	164		
37.	317	Вредносно усогласување на залихите и 365	165		
		04) ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (167+168+169)	166		
38.	040	Долгорочни депозити	167		
39.	045	Здружени станови станбени згради и деловен простор во јавното претпријатие за управување со становите и станбените згради и деловен простор	168		
40.	048	Други долгорочни пласмани	169		
		II. Капитални средства			
		00) КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (171+172+173+174+175+176)	170		
41.	000	Градежни објекти	171		
42.	001	Опрема	172		
43.	002	Повеќе годишни насади	173		
44.	003	Основно стадо	174		
45.	004	Други материјални средства	175		
46.	005	Аванси за капитални средства	176		
		АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА (178+179+180)	177		
47.	007	Акумулирана амортизација на градежните објекти	178		
48.	008	Акумулирана амортизација на опремата	179		
49.	009	Акумулирана амортизација на другите средства	180		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		01 и 02) ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА(182+183+184)	181		
50.	010	Земјишта	182		
51.	011	Шуми	183		
52.	020	Други капитални вложувања	184		
		03) МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА (186+187+188)	185		
53.	030	Инвестици во тек - градежни објекти	186		
54.	031	Инвестици во тек - опрема	187		
55.	032	Инвестици во тек - друго	188		
		09) ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДЕФИЦИТ НА БУЏЕТОТ (190+191+192)	189		
56.	090	Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите	190		
57.	095	Дефицит на буџетите и фондовите	191		
58.	097	Покритие на дефицит на буџетите и фондовите	192		
		05) СРЕДСТВА ЗА ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (194+195+196)	193		
59.	050	Парични средства на постојаната резерва	194		
60.	055	Пласмани на постојаната резерва	195		
61.	058	Други побарувања од средствата на постојаната резерва	196		
		06) СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (198+199+200)	197		
62.	060	Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	198		
63.	061	Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	199		
64.	065	Други побарувања од средствата на солидарноста	200		
		07) СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (202+203+204)	201		
65.	070	Парични средства за други намени	202		
66.	075	Пласмани на средства за други намени	203		
67.	078	Други побарувања од средствата за други намени	204		
		ВКУПНА АКТИВА: (121+130+135+142+148+152+ 157+160+166+170-177+181+185+189+193+197+201)	205	161.142.462	144.505.751
68.	990 до 994	99) ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	206		
		Б. ПАСИВА: I. Извори на средства 90) ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА (208+209+210)	207		
69.	900	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат буџетите	208		


Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
70.	902	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат фондовите	209		
71.	905	Останат капитал- залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	210		
72.	91	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	211		
		92) ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (213+214)	212		
73.	920	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица	213		
74.	921	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица	214		
75.	93	ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	215		
		21) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ(217+218+219)	216		
76.	210	Обврски за издадени чекови	217		
77.	211	Обврски за издадени меници	218		
78.	212	Обврски за издадени други хартии од вредност	219		
		22) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ (221+222)	220		
79.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	221		
80.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	222		
		КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ (224 +225)	223	2.258.451	54
81.	232	Обврски за користење на постојна буџетска резерва во текот на годината	224		
82.	238	Други обврски	225	2.258.451	54
		24) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229+230)	226		
83.	241	Обврски за ДДВ и акцизи	227		
8.	242	Обврски за царини и царински давачки	228		
85.	243	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право	229		
86.	244	Обврски за други даноци и придонеси	230		
		25) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ(232+233+234)	231	68.549	35.485
87.	250	Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти	232	68.549	35.485
88.	251	Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти	233		
89.	255	Други краткорочни обврски	234		
		28) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ (236+237+238+239+240+241)	235		
90.	280	Обврски за плати и надомести на плати	236		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
91.	281	Обврски за нето плати	237		
92.	283	Обврски за непосредна заедничка потрошувачка	238		
93.	284	Даноци од плати и надомести	239		
94.	285	Придонеси од плати и надомести на плати	240		
95.	286	Други придонеси и даноци од платите	241		
		26) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (243+244+245)	242		
96.	260	Обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и корисниците	243		
97.	261	Обврски во меѓусебни односи спрема фондовите и корисниците	244		
98.	265	Други обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и фондоците	245		
		29) ПВР (247+248)	246	158.815.462	144.470.212
99.	296	Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година	247	30.128.426	10.991.233
100.	298	Други пасивни временски разграничувања	248	128.687.036	133.478.979
		95) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ (250+251)	249		
101.	950	Постојана буџетска резерва	250		
102.	958	Други извори на средства на резервите	251		
		96) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (253+254)	252		
103.	960	Извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	253		
104.	965	Други извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	254		
		97) ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (256+257)	255		
105.	970	Извори на средства за други намени	256		
106.	971	Обврски по основ на средствата за други намени	257		
		ВКУПНА ПАСИВА: (207+211+212+215+216+220+223+226+231+235+242+246+ 249+252+255)	258	161.142.462	144.505.751
107.		ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	259		

Во Велес

На ден .02.2021

Лице одговорно за составување на билансот




Раководител



	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> Период				<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> Контролор																									
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> 1 2 3				<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px;">8</td><td style="width: 20px; height: 20px;">2</td></tr> </table> 4 5 6 7 8 9 1 11	0	6	0	1	7	2	8	2	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">16</td></tr> </table> 1 1 1 1 16	7	1	1	0	1	16	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;">4</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px;">6</td><td style="width: 20px; height: 20px;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px;">5</td></tr> </table> 1 1 1 2 2 2 2 2 2	4	1	0	0	9	6	3	7	1	5
0	6	0	1	7	2	8	2																							
7	1	1	0	1	16																									
4	1	0	0	9	6	3	7	1	5																					
0	0	2 3 4 5	7 8 9 0 1 2 3 4 5 6																											
Вид. раб.	Идентификационен број	Резервни кодекси																												

Назив на субјектот – ВЕЛЕС ОРГАН НА ОПШТИНА
Адреса, седиште и телефон-Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406
Единствен даночен број-4004004117638

(корисници на средства од Буџетот)
ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12.2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	194.844.106	151.912.437
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	36.317.661	40.309.843
1.	401	Плати и надоместоци	003	23.071.102	25.571.841
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	8.386.611	9.594.816
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	4.859.948	5.143.186
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	852.829	1.644.066
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010	852.829	1.644.066
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	69.551.014	58.744.075
9.	420	Патни и дневни расходи	013	678.778	78.716
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	23.379.846	25.618.788

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	2.796.183	2.836.190
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	25.812.848	18.263.752
13.	425	Договорни услуги	017	3.014.785	3.296.477
14.	426	Други тековни расходи	018	8.483.298	5.606.581
15.	427	Привремени вработувања	019	5.385.276	3.043.571
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	3.758	3.730
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031	3.758	3.730
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	87.623.844	50.697.723
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036	4.978.570	3.052.300
29.	464	Разни трансфери	037	82.645.274	47.645.423
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	495.000	513.000
31.	471	Социјални надоместоци	040	495.000	513.000
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	62.464.556	82.077.292
35.	480	Купување на опрема и машини	045	7.114.366	11.811.605
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047	53.879.673	68.144.725
38.	483	Купување на мебел	048		
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050	1.470.517	2.120.962
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	8.297.558	8.297.558
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056	8.297.558	8.297.558
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	265.606.220	242.287.287
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060		
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	265.606.220	242.287.287
		П Р И Х О Д И:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	265.606.220	242.287.287

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	265.606.220	242.287.287
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	265.606.220	242.287.287
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	265.606.220	242.287.287
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	72	77

Во Велес


На ден 02.2021

Лице одговорно за
составување на
билансот





Раководител



Период _____ Контролор _____

0 6 0 1 7 2 8 2 7 1 1 0 1 4 1 0 0 9 6 3 7 1 5
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Идентификационен број Резервни кодекси

Вид. раб. _____

Назив на субјектот - ВЕЛЕС ОРГАН НА ОПШТИНА

Адреса, седиште и телефон-Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406

Единствен даночен број 4004004117638

Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2020 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с				(во денари)
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)	
					Бруто	Исправка на вредност		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	926.152.089	1.348.048.324	363.549.559	984.498.765	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	6.351.257	21.416.653	14.502.154	6.914.499	
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113					
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	646.293.142	995.659.908	349.047.405	646.612.503	
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115	595.579.334	865.735.179	272.074.573	593.660.606	
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруго	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	50.713.808	129.924.729	76.972.832	52.951.897
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	273.507.690	330.971.763		330.971.763
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124				
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	57.827.608	60.574.925		60.574.925
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
7121 6.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруго	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	10.285	6.844		6.844
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	57.817.323	61.685.944		60.568.081
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147		7.205.395		7.205.395
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150		7.205.395	7.205.395	
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	20.743.892	12.446.334		12.446.334
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157	20.743.892	12.446.334		12.446.334
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	1.004.723.589	1.428.274.978	370.754.954	1.057.520.024
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на Денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	652.644.398	653.527.002
43.	900	Државен - јавен капитал	162	652.644.398	653.527.002
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (165 до 172)	165	20.743.892	12.446.334
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170	20.743.892	12.446.334
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	331.335.299	391.546.688
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	54.601.741	56.995.574	
154.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	54.431.102	56.826.774	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178			
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	170.639	168.800	
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	43.232	58.179	
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182			
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183			
61.	242	Обврски за кредити во странство	184			
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185			
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186			
64.	246	Обврски спрема работниците	187			
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	43.232	58.179	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
66.	250	д) Обврски спрема Државата и други институциза (190 до 194)	189			
	251	Обврски за данок на додадена вредност	190			
67.	252	Обврски за акцизи	191			
68.	253	Обврски за царини и царински давачки	192			
69.	255	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193			
70.	26	Обврски за други даноци и придонеси	194			
71.	27	г) Финансиски и пресметковни односи	195			
72.	28	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196			
73.	29	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	3.172.350	3.514.328	
74.	98	з) Пасивни временски разграничувања	198	273.517.976	330.978.607	
75.	955 до 999	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	1.004.723.589	1.057.520.024	
		ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во БМЕ

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител



На ден 02.2021

			Период								Контролор														
1	2	3	0	6	0	1	7	2	8	2	7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	9	3	0	1	1
			Идентификационен број								Резервни кодекси														
Вид.раб.																									

Назив на субјектот-ОПШТИНА ВЕЛЕС СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА
 Адреса, седиште и телефон-Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406
 Единствен даночен број 4004004117638

(Буџет - фонд)
 ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12. 2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+ 007+012+020+024+029+033+039)	001	428.364.938	438.879.103
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	345.640.807	388.401.117
1.	401	Основни плати	003	249.730.801	279.353.523
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	95.027.879	109.047.594
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	882.127	
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	77.939.742	47.565.972
9.	420	Патни и дневни расходи	013	11.138	3.233
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	27.237.101	20.799.647
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	2.060.874	2.231.256
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	2.564.557	3.199.348
13.	425	Договорни услуги	017	45.193.398	20.644.296
14.	426	Други тековни расходи	018	872.674	688.192
15.	427	Привремени вработувања	019		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани поделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	4.784.389	2.912.014
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037	4.784.389	2.912.014
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (045 до 054)	044		
35.	480	Купување на опрема и машини	045	935.141	1.162.081
36.	481	Градежни објекти	046	280.711	422.719
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		112.622
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049	250.490	193.059

Ред. бр.	Група на сметки или сметка конта	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051	403.940	433.681
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	429.300.079	440.041.184
		B. ВИШОК НА ПРИХОДИ (097 минус 059)	060	62.850.931	126.720.168
		B.ВКУПНО (059 + 060) = 099	0 61	492.151.010	566.761.352
		ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 063 до 070)	062		
48.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	063		
49.	712	Придонеси за социјално осигурување	064		
50.	713	Даноци на имот	065		
51.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	066		
52.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	067		
53.	716	Еднократни посебни такси	068		
54.	717	Даноци на специфични услуги	069		
55.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	070		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 072 до 076)	071	109.869	
56.	721	Претприемачки приход и приход од имот	072		
57.	722	Глоби, судски и административни такси	073		
58.	723	Такси и надоместоци	074		
59.	724	Други владини услуги	075		
60.	725	Други неданочни приходи	076	109.869	
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 078 до 081)	077		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	
				5	
1	2	3	4	5	
61.	731	Продажба на капитални средства	078		
62.	732	Продажба на стоки	079		
63.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	080		
64.	734	Приходи од дивиденди	081		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 083 до 086)	082		
65.	741	Трансфери од други нивоа на власт	083	492.041.141	566.761.352
66.	742	Донации од странство	084	492.041.141	566.761.352
67.	743	Капитални донации	085		
68.	744	Тековни донации	086		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 088 до 090)	087		
69.	751	Краткорочни позајмици од земјата	088		
70.	753	Долгорочни обврзници	089		
71.	754	Друго домашно задолжување	090		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 092 до 094)	091		
72.	761	Меѓународни развојни агенции	092		
73.	762	Странски влади	093		
74.	769	Други задолжувања во странство	094		
75.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	095		
76.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	096		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (062+071+077+082+087+091+095+096)	097		
77.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 минус 097)	098	492.151.010	566.761.352
		B. ВКУПНО (097 + 098) = 061	099	492.151.010	566.761.352
		Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ (од 101 до 104)	100		
78.	820	а) Дел од вишокот на приходите за постојаната буџетска резерва	101	62.850.931	126.720.168
79.	821	б) Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	102	62.850.931	126.720.168
80.	822	в) Дел од вишокот за зголемување на државниот капитал	103		
81.	825	г) Дел од вишокот на приходите за други намени	104		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
82.	800	Д. ВИШОК НА ПРИХОДИ (105 = 060 = 100)	105	62.850.931	126.720.168
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ (од 107 до 109)	106		
83.		а) Покривање на расходите без обврска за враќање	107		
84.		б) Покривање на расходите со обврска за враќање	108		
85.		в) Непокриени расходи	109		
86.		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	110		

Во Велес

На ден .02.2021

Лице одговорно за составување
на билансот



Раководител



1 2 3			Период 0 6 0 1 7 2 8 2								Контролор 7 1 1 0 1 4 1 0 0 9 9 3 0 1 1		Резервни кодекси 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
Вид.раб.			Идентификационен број															

ОПШТИНА ВЕЛЕС СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА
(Буџет - фонд)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На ден 31.12. 2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. АКТИВА			
		I. Парични средства и побарувања			
		10) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (122 до 129)	121	62.850.931	126.720.168
1.	100	Сметка	122	62.850.931	126.720.168
2.	101	Благајна	123		
3.	102	Отворени акредитиви	124		
4.	103	Девизна сметка	125		
5.	104	Издвоени парични средства	126		
6.	105	Депозити	127		
7.	106	Преодна сметка	128		
8.	108	Други парични средства	129		
		11) ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (131+132+133 -134)	130		
9.	110	Чекови	131		
10.	111	Меници	132		
11.	112	Други хартии од вредност	133		
12.	115	Вредносно усогласување на хартии од вредност	134		
		12) ПОБАРУВАЊА (136+137+138+139+140 -141)	135		
13.	120	Побарување од корисниците на буџетот	136		
14.	121	Побарување од корисниците на фондовите	137		
15.	122	Побарување од граѓани	138		
16.	123	Побарување од странски субјекти	139		
17.	128	Други побарувања	140		
18.	129	Вредносно усогласување на побарувањата	141		
		14) ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (143+144+145+146-147)	142		
19.	141	Побарувања за платен ДДВ и акцизи	143		
20.	142	Побарувања за платени царини и царински давачки	144		
21.	143	Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор на дело и авторско право	145		
22.	144	Побарувања за платени други даноци и придонеси	146		
23.	149	Вредносно усогласување на побарувања за даноци, придонеси и други давачки	147		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		15) КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИРАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ (149+150-151)	148		
24.	150	Краткорочни пласмани	149		
25.	158	Краткорочни кредити и позајмици	150		
26.	159	Вредносно усогласување на краткорочните пласмани, кредитирање и позајмување	151		
		16) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (153+154+155-156)	152		
27.	160	Меѓусебни побарувања во односите со буџетот и корисниците	153		
28.	161	Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците	154		
29.	165	Други меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и фондовите	155		
30.	169	Вредносно усогласување на финансиските и пресметковни односи	156		
		19) АВР(158+159)	157		
31.	196	Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година	158		
32.	198	Други активни временски разграничувања	159		
		31-36) ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (161+162+163+164-165)	160		
33.	310	Материјали на залиха	161		
34.	311	Резервни делови на залиха	162		
35.	360	Ситен инвентар на залиха	163		
36.	362	Ситен инвентар во употреба	164		
37.	317	Вредносно усогласување на залихите и 365	165		
		04) ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (167+168+169)	166		
38.	040	Долгорочни депозити	167		
39.	045	Здружени станови станбени згради и деловен простор во јавното претпријатие за управување со становите и станбените згради и деловен простор	168		
40.	048	Други долгорочни пласмани	169		
		II. Капитални средства 00) КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (171+172+173+174+175+176)	170		
41.	000	Градежни објекти	171		
42.	001	Опрема	172		
43.	002	Повеќе годишни насади	173		
44.	003	Основно стадо	174		
45.	004	Други материјални средства	175		
46.	005	Аванси за капитални средства	176		
		АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА (178+179+180)	177		
47.	007	Акумулирана амортизација на градежните објекти	178		
48.	008	Акумулирана амортизација на опремата	179		
49.	009	Акумулирана амортизација на другите средства	180		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		01 и 02) ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА(182+183+184)	181		
50.	010	Земјишта	182		
51.	011	Шуми	183		
52.	020	Други капитални вложувања	184		
		03) МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА (186+187+188)	185		
53.	030	Инвестиции во тек - градежни објекти	186		
54.	031	Инвестиции во тек - опрема	187		
55.	032	Инвестиции во тек - друго	188		
		09) ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДЕФИЦИТ НА БУЏЕТОТ (190+191+192)	189		
56.	090	Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите	190		
57.	095	Дефицит на буџетите и фондовите	191		
58.	097	Покритие на дефицит на буџетите и фондовите	192		
		05) СРЕДСТВА ЗА ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (194+195+196)	193		
59.	050	Парични средства на постојаната резерва	194		
60.	055	Пласмани на постојаната резерва	195		
61.	058	Други побарувања од средствата на постојаната резерва	196		
		06) СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (198+199+200)	197		
62.	060	Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	198		
63.	061	Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	199		
64.	065	Други побарувања од средствата на солидарноста	200		
		07) СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (202+203+204)	201		
65.	070	Парични средства за други намени	202		
66.	075	Пласмани на средства за други намени	203		
67.	078	Други побарувања од средствата за други намени	204		
		ВКУПНА АКТИВА: (121+130+135+142+148+152+ 157+160+166+170-177+181+185+189+193+197+201)	205	62.850.931	126.720.168
68.	990 до 994	99) ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	206		
		Б. ПАСИВА: И. Извори на средства 90) ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА (208+209+210)	207		
69.	900	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат буџетите	208		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
70.	902	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат фондовите	209		
71.	905	Останат капитал- залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	210		
72.	91	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	211		
		92) ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (213+214)	212		
73.	920	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица	213		
74.	921	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица	214		
75.	93	ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	215		
		21) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ(217+218+219)	216		
76.	210	Обврски за издадени чекови	217		
77.	211	Обврски за издадени меници	218		
78.	212	Обврски за издадени други хартии од вредност	219		
		22) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ (221+222)	220		
79.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	221		
80.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	222		
		КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ (224 +225)	223		
81.	232	Обврски за користење на постојна буџетска резерва во текот на годината	224		
82.	238	Други обврски	225		
		24) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229+230)	226		
83.	241	Обврски за ДДВ и акцизи	227		
8.	242	Обврски за царини и царински давачки	228		
85.	243	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право	229		
86.	244	Обврски за други даноци и придонеси	230		
		25) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ(232+233+234)	231		
87.	250	Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти	232		
88.	251	Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти	233		
89.	255	Други краткорочни обврски	234		
		28) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ (236+237+238+239+240+241)	235		
90.	280	Обврски за плати и надомести на плати	236		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
91.	281	Обврски за нето плати	237		
92.	283	Обврски за непосредна заедничка потрошувачка	238		
93.	284	Даноци од плати и надомести	239		
94.	285	Придонеси од плати и надомести на плати	240		
95.	286	Други придонеси и даноци од платите	241		
		26) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (243+244+245)	242		
96.	260	Обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и корисниците	243		
97.	261	Обврски во меѓусебни односи спрема фондовите и корисниците	244		
98.	265	Други обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и фондоците	245		
		29) ПВР (247+248)	246	62.850.931	126.720.168
99.	296	Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година	247	62.850.931	126.720.168
100.	298	Други пасивни временски разграничувања	248		
		95) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ (250+251)	249		
101.	950	Постојана буџетска резерва	250		
102.	958	Други извори на средства на резервите	251		
		96) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (253+254)	252		
103.	960	Извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	253		
104.	965	Други извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	254		
		97) ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (256+257)	255		
105.	970	Извори на средства за други намени	256		
106.	971	Обврски по основ на средствата за други намени	257		
		ВКУПНА ПАСИВА: (207+211+212+215+216+220+223+226+231+235+242+246+ 249+252+255)	258	62.850.931	126.720.168
107.		ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	259		

Во Велес

На ден 02.2021

Лице одговорно за составување на билансот




Раководител



Период											Контролор														
1	2	3	0	6	0	1	7	2	8	2	7	1	1	0	1	4	1	0	0	9	9	3	7	1	7
			4	5	6	7	8	9	1	11	1	1	1	1	16	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
											0	2	3	4	5	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
Вид. раб.	Идентификационен број										Резервни кодекси														

Назив на субјектот - СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА-ПОЖАРНА
 Адреса, седиште и телефон –Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406
 Единствен даночен број 4004004117638

(корисници на средства од Буџетот)
 ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12.2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	19.094.263	17.046.995
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	14.309.874	14.134.981
1.	401	Плати и надоместоци	003	9.388.709	9.787.025
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	4.039.038	4.347.956
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	882.127	
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012		0
9.	420	Патни и дневни расходи	013		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015		
12.	424	Поправки и тековно одржување	016		
13.	425	Договорни услуги	017		
14.	426	Други тековни расходи	018		
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021	0	0
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	4.784.389	2.912.014
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037	4.784.389	2.912.014
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		0
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	0	0
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	19.094.263	17.046.995
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060		
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	0	0
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	19.094.263	17.046.995
		П Р И Х О Д И:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	19.094.263	17.046.995

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	19.094.263	17.046.995
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	19.094.263	17.046.995
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
		B. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	19.094.263	17.046.995
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	28	30

Во- Велес

На ден .02.2021

Лице одговорно за
составување на
билансот

М.П.

Раководител

Период _____ Контролор _____

0 6 0 1 7 2 8 2 7 1 1 0 1 4 1 0 0 9 9 3 7 1 7
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Идентификационен број _____ Резервни кодекси _____
 Вид. раб. _____

Назив на субјектот-СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА-ПОЖАРНА
 Адреса, седиште и телефон-Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406
 Единствен даночен број 4004004117638
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2020 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
3.	020 и 029Д	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) Градежни објекти	114				
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	115				
			116				

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124				
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	1.038.921	1.083.285		1.083.285
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени кредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни кредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	1.038.921	1.083.285		1.083.285
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	1.038.921	1.083.285		1.083.285
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161			
43.	900	Државен јавен капитал	162			
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни Делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163			
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164			
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165			
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166			
47.	922	Вложувања од странски лица	167			
48.	923	Кредити од банки во земјата	168			
49.	924	Други кредити во земјата	169			
50.	925	Кредити од странство	170			
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауџици	171			
52.	928	Други долгорочни обврски	172			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	1.038.921		1.083.285
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба)	тековна година	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175			
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176			
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178			
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179			
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	14.377		22.258
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182			
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183			
61.	242	Обврски за кредити во странство	184			
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185			
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186			
64.	246	Обврски спрема работниците	187			
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	14.377		22.258

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на Денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
66.	250	Д) Обврски спрема Државата и други институциза (190 до 194)	189			
	251	Обврски за данок на додадена вредност	190			
67.	252	Обврски за акцизи	191			
68.	253	Обврски за царини и царински давачки	192			
69.	255	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193			
70.	26	Обврски за други даноци и придонеси	194			
71	27	г) Финансиски и пресметковни односи	195			
72.	28	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196			
73.	29	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	1.024.544		1.061.027
74.	98	з) Пасивни временски разграничувања	198			
		ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
75.	955 до 999	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	1.038.921		1.083.285
		ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во Велес

На ден .02.2021

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител



Вид.раб.			Идентификационен број										Резервни кодекси																		
1	2	3	0	6	0	1	7	2	8	Период		7		1		1		Контролор		0	1	4	1	0	0	9	7	8	9	Б	О
4	5	6	7	8	9	1	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		

Назив на субјектот- ОПШТИНА ВЕЛЕС-ГРАДСКИ ПАЗАР
 Адреса, седиште и телефон-Панко Брашнар бр.1 Велес 043/232-406
 Единствен даночен број - 4004004117638

(Буџет - фонд)
 ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12. 2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+ 007+012+020+024+029+033+039)	001		
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002		
1.	401	Основни плати	003		
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004		
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012		
9.	420	Патни и дневни расходи	013		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014		
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015		
12.	424	Поправки и тековно одржување	016		
13.	425	Договорни услуги	017		
14.	426	Други тековни расходи	018		
15.	427	Привремени вработувања	019		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани поделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033		
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037		
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Пензискиот фонд	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (045 до 054)	044		
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		


Ред. бр.	Група на сметки или сметка конта	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059		
		Б. ВИШОК НА ПРИХОДИ (097 минус 059)	060	40.000.000	40.000.000
		В.ВКУПНО (059 + 060) = 099	061	40.000.000	40.000.000
		ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 063 до 070)	062		
48.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	063		
49.	712	Придонеси за социјално осигурување	064		
50.	713	Даноци на имот	065		
51.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	066		
52.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	067		
53.	716	Еднократни посебни такси	068		
54.	717	Даноци на специфични услуги	069		
55.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	070		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 072 до 076)	071		
56.	721	Претприемачки приход и приход од имот	072		
57.	722	Глоби, судски и административни такси	073		
58.	723	Такси и надоместоци	074		
59.	724	Други владини услуги	075		
60.	725	Други неданочни приходи	076		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 078 до 081)	077		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
61.	731	Продажба на капитални средства	078		
62.	732	Продажба на стоки	079		
63.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	080		
64.	734	Приходи од дивиденди	081		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 083 до 086)	082	40.000.000	40.000.000
65.	741	Трансфери од други нивоа на власт	083	40.000.000	40.000.000
66.	742	Донации од странство	084		
67.	743	Капитални донации	085		
68.	744	Тековни донации	086		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 088 до 090)	087		
69.	751	Краткорочни позајмици од земјата	088		
70.	753	Долгорочни обврзници	089		
71.	754	Друго домашно задолжување	090		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 092 до 094)	091		
72.	761	Меѓународни развојни агенции	092		
73.	762	Странски влади	093		
74.	769	Други задолжувања во странство	094		
75.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	095		
76.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	096		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (062+071+077+082+087+091+095+096)	097	40.000.000	40.000.000
77.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 минус 097)	098		
		B. ВКУПНО (097 + 098) = 061	099	40.000.000	40.000.000
		Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ (од 101 до 104)	100	40.000.000	40.000.000
78.	820	а) Дел од вишокот на приходите за постојаната буџетска резерва	101		
79.	821	б) Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година	102	40.000.000	40.000.000
80.	822	в) Дел од вишокот за зголемување на државниот капитал	103		
81.	825	г) Дел од вишокот на приходите за други намени	104		


Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП		
1	2	3	4		
82.	800	Д. ВИШОК НА ПРИХОДИ (105 = 060 = 100)	105	40.000.000	40.000.000
		Ѓ. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ (од 107 до 109)	106		
83.		а) Покривање на расходите без обврска за враќање	107		
84.		б) Покривање на расходите со обврска за враќање	108		
85.		в) Непокриени расходи	109		
86.		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	110		

Во Велес

На ден .02.2021

Лице одговорно за составување
на билансот



Раководител



1 2 3			Период								Контролор											
0 6 0 1 7 2 8 2			0 6 0 1 7 2 8 2								7 2		7 1 1 0 1 4 1 0 0 9 7 8 9 Б О									
Вид.раб.			Идентификационен број										Резервни кодекси									

ОПШТИНА ВЕЛЕС-ГРАДСКИ ПАЗАР
(Буџет - фонд)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На ден 31.12.2020 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. АКТИВА			
		I. Парични средства и побарувања			
		10) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (122 до 129)	121	40.000.000	40.000.000
1.	100	Сметка	122	40.000.000	40.000.000
2.	101	Благајна	123		
3.	102	Отворени акредитиви	124		
4.	103	Девизна сметка	125		
5.	104	Издвоени парични средства	126		
6.	105	Депозити	127		
7.	106	Преодна сметка	128		
8.	108	Други парични средства	129		
		11) ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (131+132+133 -134)	130		
9.	110	Чекови	131		
10.	111	Меници	132		
11.	112	Други хартии од вредност	133		
12.	115	Вредносно усогласување на хартии од вредност	134		
		12) ПОБАРУВАЊА (136+137+138+139+140 -141)	135		
13.	120	Побарување од корисниците на буџетот	136		
14.	121	Побарување од корисниците на фондовите	137		
15.	122	Побарување од граѓани	138		
16.	123	Побарување од странски субјекти	139		
17.	128	Други побарувања	140		
18.	129	Вредносно усогласување на побарувањата	141		
		14) ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (143+144+145+146-147)	142		
19.	141	Побарувања за платен ДДВ и акцизи	143		
20.	142	Побарувања за платени царини и царински давачки	144		
21.	143	Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор на дело и авторско право	145		
22.	144	Побарувања за платени други даноци и придонеси	146		
23.	149	Вредносно усогласување на побарувања за даноци, придонеси и други давачки	147		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		15) КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, КРЕДИТИРАЊЕ И ПОЗАЈМУВАЊЕ (149+150-151)	148		
24.	150	Краткорочни пласмани	149		
25.	158	Краткорочни кредити и позајмици	150		
26.	159	Вредносно усогласување на краткорочните пласмани, кредитирање и позајмување	151		
		16) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (153+154+155-156)	152		
27.	160	Меѓусебни побарувања во односите со буџетот и корисниците	153		
28.	161	Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците	154		
29.	165	Други меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и фондовите	155		
30.	169	Вредносно усогласување на финансиските и пресметковни односи	156		
		19) АВР(158+159)	157		
31.	196	Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година	158		
32.	198	Други активни временски разграничувања	159		
		31-36) ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (161+162+163+164-165)	160		
33.	310	Материјали на залиха	161		
34.	311	Резервни делови на залиха	162		
35.	360	Ситен инвентар на залиха	163		
36.	362	Ситен инвентар во употреба	164		
37.	317	Вредносно усогласување на залихите и 365	165		
		04) ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (167+168+169)	166		
38.	040	Долгорочни депозити	167		
39.	045	Здружени станови станбени згради и деловен простор во јавното претпријатие за управување со становите и станбените згради и деловен простор	168		
40.	048	Други долгорочни пласмани	169		
		II. Капитални средства 00) КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (171+172+173+174+175+176)	170		
41.	000	Градежни објекти	171		
42.	001	Опрема	172		
43.	002	Повеќе годишни насади	173		
44.	003	Основно стадо	174		
45.	004	Други материјални средства	175		
46.	005	Аванси за капитални средства	176		
		АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА (178+179+180)	177		
47.	007	Акумулирана амортизација на градежните објекти	178		
48.	008	Акумулирана амортизација на опремата	179		
49.	009	Акумулирана амортизација на другите средства	180		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		01 и 02) ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ДРУГИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА(182+183+184)	181		
50.	010	Земјишта	182		
51.	011	Шуми	183		
52.	020	Други капитални вложувања	184		
		03) МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА (186+187+188)	185		
53.	030	Инвестици во тек - градежни објекти	186		
54.	031	Инвестици во тек - опрема	187		
55.	032	Инвестици во тек - друго	188		
		09) ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДЕФИЦИТ НА БУЏЕТОТ (190+191+192)	189		
56.	090	Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите	190		
57.	095	Дефицит на буџетите и фондовите	191		
58.	097	Покритие на дефицит на буџетите и фондовите	192		
		05) СРЕДСТВА ЗА ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (194+195+196)	193		
59.	050	Парични средства на постојаната резерва	194		
60.	055	Пласмани на постојаната резерва	195		
61.	058	Други побарувања од средствата на постојаната резерва	196		
		06) СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (198+199+200)	197		
62.	060	Парични средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	198		
63.	061	Пласмани на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	199		
64.	065	Други побарувања од средствата на солидарноста	200		
		07) СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (202+203+204)	201		
65.	070	Парични средства за други намени	202		
66.	075	Пласмани на средства за други намени	203		
67.	078	Други побарувања од средствата за други намени	204		
		ВКУПНА АКТИВА: (121+130+135+142+148+152+ 157+160+166+170-177+181+185+189+193+197+201)	205		
68.	990 до 994	99) ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	206		
		Б. ПАСИВА: I. Извори на средства 90) ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА (208+209+210)	207		
69.	900	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат буџетите	208		


Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
70.	902	Државен јавен капитал-Извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат фондовите	209		
71.	905	Останат капитал- залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	210		
72.	91	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	211		
		92) ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (213+214)	212		
73.	920	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица	213		
74.	921	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица	214		
75.	93	ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	215		
		21) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ(217+218+219)	216		
76.	210	Обврски за издадени чекови	217		
77.	211	Обврски за издадени меници	218		
78.	212	Обврски за издадени други хартии од вредност	219		
		22) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ (221+222)	220		
79.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	221		
80.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	222		
		КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РЕЗЕРВИ (224 +225)	223		
81.	232	Обврски за користење на постојна буџетска резерва во текот на годината	224		
82.	238	Други обврски	225		
		24) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229+230)	226		
83.	241	Обврски за ДДВ и акцизи	227		
84.	242	Обврски за царини и царински давачки	228		
85.	243	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право	229		
86.	244	Обврски за други даноци и придонеси	230		
		25) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА СУБЈЕКТИ(232+233+234)	231		
87.	250	Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти	232		
88.	251	Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти	233		
89.	255	Други краткорочни обврски	234		
		28) КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ (236+237+238+239+240+241)	235		
90.	280	Обврски за плати и надомести на плати	236		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
91.	281	Обврски за нето плати	237		
92.	283	Обврски за непосредна заедничка потрошувачка	238		
93.	284	Даноци од плати и надомести	239		
94.	285	Придонеси од плати и надомести на плати	240		
95.	286	Други придонеси и даноци од платите	241		
		26) ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ВО РАМКИТЕ НА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ (243+244+245)	242		
96.	260	Обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и корисниците	243		
97.	261	Обврски во меѓусебни односи спрема фондовите и корисниците	244		
98.	265	Други обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и фондоците	245		
		29) ПВР (247+248)	246	40.000.000	40.000.000
99.	296	Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година	247	40.000.000	40.000.000
100.	298	Други пасивни временски разграничувања	248		
		95) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ (250+251)	249		
101.	950	Постојана буџетска резерва	250		
102.	958	Други извори на средства на резервите	251		
		96) ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА (253+254)	252		
103.	960	Извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	253		
104.	965	Други извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	254		
		97) ИЗВОРИ И ОБВРСКИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ (256+257)	255		
105.	970	Извори на средства за други намени	256		
106.	971	Обврски по основ на средствата за други намени	257		
		ВКУПНА ПАСИВА: (207+211+212+215+216+220+223+226+231+235+242+246+ 249+252+255)	258	40.000.000	40.000.000
107.		ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	259		

Во Велес

На ден 02.2021

Лице одговорно за составување на билансот




Раководител

